



ProCredit Bank

Macedonia

Годишен извештај 2012



Основни податоци

	ЕУР '000		МКД '000		Промена МКД
	2012	2011	2012	2011	
Биланс на состојба					
Вкупни средства	244.779	216.425	15.053.933	13.311.209	13,1%
Бруто кредитно портфолио	186.449	164.671	11.466.590	10.128.076	13,2%
Бизнис кредитно портфолио	156.578	138.678	9.629.531	8.529.411	12,9%
ЕУР 10,000	27.885	31.264	1.714.905	1.922.920	-10,8%
ЕУР 10,000 < ЕУР 30,000	30.297	29.770	1.863.272	1.830.988	1,8%
ЕУР 30,000 < ЕУР 150,000	64.862	54.924	3.989.021	3.378.088	18,1%
ЕУР 150,000	33.534	22.720	2.062.334	1.397.414	47,6%
Портфолио на земјоделски кредити	15.942	14.321	980.423	880.815	11,3%
Портфолио на кредити за реновирање	8.666	7.518	532.958	462.391	15,3%
Останато	5.263	4.153	323.678	255.459	26,7%
Резервации за кредитни загуби	6.645	5.767	408.640	354.721	15,2%
Нето кредитно портфолио	179.804	158.903	11.057.950	9.773.355	13,1%
Депозити на клиенти	153.106	145.245	9.416.039	8.933.298	5,4%
Обврски кон банки и други финансиски институции (со исклучок на ПНХ)	59.197	44.653	3.640.628	2.746.410	32,6%
Акционерски капитал	22.286	16.752	1.370.589	1.030.334	33,0%
Биланс на успех					
Приходи од работење	14.812	13.453	910.955	827.410	10,1%
Расходи од работење	12.171	12.258	748.515	753.924	-0,7%
Добивка пред оданочување	2.641	1.195	162.439	73.486	121,0%
Нето добивка	2.607	1.162	160.309	71.468	124,3%
Основни коефициенти					
Коефициент расходи/приходи	72,2%	79,9%			
Поврат на капитал	13,4%	7,2%			
Коефициент на капитална адекватност	12,9%	13,2%			
Нефункционални кредити	2,7%	2,9%			
Статистика за работењето					
Број на клиенти	89.393	87.159			2,6%
<i>од коишто бизнис клиенти</i>	25.267	26.895			-6,1%
Број на кредити во тековното кредитно портфолио	22.756	23.446			-2,9%
Број на депозитни сметки	113.615	108.797			4,4%
Број на вработени	424	461			-8,0%
Број на експозитири и услужни единици	35	35			0,0%
Девизен курс					
МКД/ЕУР	2012	2011			
	61,5000	61,5050			

Писмо од Управен одбор

2012 година беше година со многу предизвици во макроекономското опкружување од економска и политичка гледна точка на глобален и на домашен план.

За реалниот сектор тоа значеше да се работи и опстојува во стагнантна економска ситуација, да се бара начин за надминување на ликвидносните проблеми и да се најдат решенија во отсуство на вообичаената динамика на побарувачка.

Банкарскиот сектор од друга страна ја задржа својата стабилност, што се должеше на претпазливото работење на банките и добро регулираната монетарна политика на Народна банка на Република Македонија. Со оглед на функционирањето во предизвикувачка економска ситуација, која генерално беше одраз на економските влијанија од земјите од Европската унија, работењето на ПроКредит Банка Македонија беше на стабилно и задоволително ниво. Потврда за стабилното и сигурно работење е и одржувањето на повеќегодишниот рејтинг од “ББ+” кое Меѓународната агенција “Fitch Ratings” и оваа година го потврди со истата оценка.

Нашите клиенти и оваа година ја потврдија довербата во нашата институција, како и значењето на поддршката од сигурна германска банка посебно во отежнати економски услови за работење. Благодарение на нашиот проактивен пристап, поддршката од германските акционери, одговорниот и индивидуален пристап кон постоечките и нови клиенти, банката го продолжи успешното работење зголемувајќи ја добивката за 124,31% и постигнувајќи солиден профит од 160,3 милиони денари. Годишната ја завршивме со пораст на финансиските показатели: поврат на капиталот од 10,1% и коефициент на адекватност на капиталот од 12,89 %, показатели што го потврдуваат нашиот квалитетен пристап во водењето на банката.

Кредитното портфолио се зголеми за 13,2%, достигнувајќи 11,4 милијарди МКД (186 милиони ЕУР), додека депозитите достигнаа вкупен износ од 1,9 милијарди МКД (153 милиони ЕУР). На ова гледаме како успех за банката и потврда од клиентите за довербата кон нашата институција. Иако вкупното ниво на кредити во доцнење во македонскиот банкарски сектор покажа нагорен тренд, ние успеавме да го задржиме ризичното кредитно портфолио над 90 дена на 2,74%, далеку под просекот во банкарскиот сектор.

Високиот квалитет на нашето кредитно портфолио го одржуваме преку принципот на одговорен пристап кон банкарството, стручна кредитна проценка, внимателно насочување на кредитирањето кон ниско ризичниот профил на клиенти со добри и продуктивни проекти, со градење на долгорочен партнерски однос со клиентите, и дополнително, кредитен мониторинг поради препознавање на евентуален ризик во рана фаза, со цел да се истапи со решенија како репрограмирање или реструктурирање.

За да ја постигнеме целта да бидеме матична банка на нашите клиенти, настојуваме да работиме на постојано подобрување на квалитет на

банкарската услуга. Како и сите години наназад понудивме широк спектар на банкарски услуги и продолживме да ја промовираме културата на штедење, при што не се фокусиравме само на орочено штедење туку понудивме и флексибилно штедење на штедна книшка, и им овозможивме на клиентите да можат да штедат во сигурна германска банка без ограничувачки услови, што беше од големо значење и важност за нашите клиенти.

Понудивме широк спектар на кредитни услуги прилагодени на потребите на бизнис клиентите и опкружувањето во кое функционираат во насока на поддршка на тековната ликвидност на компаниите како и кредитни услуги за инвестиции. Истовремено, бевме активни во промовирање на едукативни кампањи за бизнис клиентите за подобро запознавање со можностите и ефектите од инвестициите во енергетска ефикасност.

Нашите вработени се нашата најголема вредност и всушност тие се оние кои ја пренесуваат корпоративната култура пред клиентите. Со цел и понатаму да привлечеме високо стручен и квалитетен кадар, во континуитет реализиравме 4 програми за млади банкари, при што над 100 млади луѓе имаа можност да поминат шест месечна обука и да се стекнат со теоретско и практично знаење во областа на одговорно банкарство. Програмата за Млади Банкари ја реализиравме низ целата година како стратегија за вработување во Банката на високопотенцијален кадар, кој преку програмата ја запознава бизнис филозофијата и начинот на работење на банката и придонесува да потврдиме дека во иднина како вработен во банката ќе продолжи да обезбедува стручна и висококвалитетна услуга на клиентите, за каква што се стремиме во банката. Како Банка насочена кон развој сметаме дека со овој чекор придонесуваме за развој на пазарот на труд. Кон целта за обезбедување на квалитетна услуга освен регрутирањето на нов кадар, бевме активни во професионално усовршување на постоечкиот кадар во двете академии на ПроКредит Банка: Регионалната Академија во Велес и на Меѓународната Академија во Германија, Во однос на годината што претстои, наша примарна цел и понатаму ќе остане да ги поддржуваме бизнисите и во добри и во предизвикувачки времиња. Продолжуваме со фокусот кон зголемување на користењето на електронското банкарство, кредитите за енергетска ефикасност, долгорочните кредити за бизнисите.

Управниот одбор сака да ја изрази својата благодарност кон вработените за нивната посветеност, ентузијазам и напорна работа во текот на оваа година.



Јованка Јолеска Прџовска
Генерален директор



Емилија Спировска
Член на Управен одбор



Валентина Трајчева Никовска
Член на Управен одбор

Перспектива

Согледувајќи ја моменталната економска ситуација, врз којашто во голема мера влијаеше забавениот економски раст во Еврозоната, во годината што претстои се очекува и македонската економија да расте со позабавено темпо. Неизвесноста во поглед на идните движења во светската економија и понатаму е присутна. Слабите изгледи за засилување на растот во развиените економии, забавувањето на растот во земјите во развој и неефикасните финансиски пазари во Еврозоната, влијаат неповолно врз согледувањата на инвеститорите во домашната економија.

НБРМ предвидува раст на БДП од 2,2%, при подобрување на извозната активност и повисока инвестициска побарувачка. Земајќи ги во предвид макроекономските предвидувања, очекуваме дека 2013 нема индикации за засилен раст на економијата, проекциите се во насока на благо подобрување, но сепак недоволно за целосно и одржливо економско закрепнување. Компаниите ќе се соочуваат со ликвидносни предизвици и ќе бараат заеми за финансирање на обртниот капитал. Ние веруваме во способноста на компаниите да се прилагодат на пазарните услови а очекуваме и подолгорочни инвестиции во втората половина од годината.

Нашата цел ќе биде и во иднина активно да ги поддржуваме малите и средните претпријатија кои имаат потенцијал за развој, за што ќе биде неопходно да ги разбереме нивните конкретни финансиски барања. Во поглед на нашите кредитни активности, планираме да понудиме пофлексибилни кредитни услови, но и услови за обезбедување, како и рационализација на процесот на аплицирање.

Истовремено, ќе останеме посветени на нашата општествено одговорна мисија да ги заштитиме нашите клиенти од презадолженост. Според тоа, приоритет ќе има кредитирањето на претпријатијата и поддршката на развојот на здравите бизниси, а ќе продолжиме да ја промовираме и културата на штедење, при што во фокус ќе биде редовното флексибилно штедење со можност клиентите да направат заштеда со текот на времето. Очекуваме да видиме стабилен раст на депозитната база и уште поголема заинтересираност за електронските услуги, кои ќе бидат со нова подобрена платформа, раст на кредитите за енергетска ефикасност, како кај бизнисите, така и кај приватните домаќинства.

Нашите вработени остануваат нашиот најскапоцен ресурс, така што ќе продолжиме да инвестираме во сеопфатни и високо квалитетни мерки за нивна обука, како на локално ниво, така и на ниво на ПроКредит академиите.

Управен одбор



Управен одбор
Од лево кон десно:

Емилија Спировска
Член на Управен одбор

Јованка Јолеска Поповска
Генерален директор

Валентина Трајчева Никовска
Член на Управен одбор



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на акционерите и Надзорниот Одбор на ПроКредит Банка АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПроКредит Банка АД Скопје, кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2012 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршивме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на ПроКредит Банка АД Скопје заклучно со 31 декември 2012 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија.

Управител
Љубе Горѓиевски
 Љубе Горѓиевски



Овластен ревизор
Љубе Горѓиевски
 Љубе Горѓиевски

Скопје,

24 април 2013

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на успех за периодот од 1 јануари 2012 до 31 декември 2012

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Приходи од камата	1.205.549	1.175.389
Расходи за камата	(451.166)	(495.179)
Нето-приходи/ (расходи) од камата	754.383	680.210
Приходи од провизии и надомести	287.893	250.446
Расходи за провизии и надомести	(54.122)	(38.432)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	233.771	212.014
Нето-приходи од тргување	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	39.915	33.574
Останати приходи од дејноста	8.385	18.368
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските с-ва на нето основа	(123.422)	(112.657)
Загуба поради оштетување на нефинансиските с-ва на нето основа	(2.077)	(4.099)
Трошоци за вработените	(275.873)	(290.556)
Амортизација	(79.008)	(82.599)
Останати расходи од дејноста	(393.635)	(380.769)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	162.439	73.486
Данок на добивка	(2.130)	(2.018)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	160.309	71.468
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба		
Добивка/(загуба) за финансиската година	160.309	71.468
Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на	-	-
Акционерите на банката	-	-
Неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција	-	-
Основна заработка по акција (во денари)	68	30
Разводнета заработка по акција (во денари)	51	29

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари 2012 до 31 декември 2012

Белешка	во илјади денари	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Добивка/(загуба) за финансиската година	160.309	71.468
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	1.736	(2.545)
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	1.736	(2.545)
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	338
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	1.736	(2.207)
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	162.045	69.261
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролираното учество	-	-

*само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на 24 април 2013 година и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката:

Г-ѓа Јованка Јолеска-
Поповска
Генерален директор

Г-ѓа Емилија Спировска
Член на Управен одбор

Г-ѓа Валентина Трајчева
Никовска
Член на Управен одбор

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2012

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 31.12.2012	претходна година 31.12.2011	
Актива:			
Парични средства и парични еквиваленти	18	2.670.608	2.836.143
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви во почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	175.674	27.748
Кредити на и побарувања од други коминтенти	22.2	11.057.950	9.773.355
Вложувања во хартии од вредност	23	608.004	56.548
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат по "методот главнина")	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	309
Останати побарувања	25	51.238	62.071
Заложени средства	26	-	-
Превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	27	92.561	112.997
Нематеријални средства	28	58.861	67.093
Недвижности и опрема	29	339.037	374.945
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна Актива		15.053.933	13.311.209
Обврски :			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви во почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	333	1.453
Депозити на други коминтенти	34.2	9.416.039	8.933.298
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	3.384.824	2.489.554
Субординирани обврски	37	795.262	794.710
Посебна резерва и резервирања	38	9.511	7.928
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	519	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	76.856	53.932
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		13.683.344	12.280.875

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Биланс на состојба

на ден 31.12.2012 (продолжува)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 31.12.2012	претходна година 31.12.2011
Капитал и резерви		
Запишан капитал	723.625	613.712
Премии од акции	74.633	-
Сопствени акции	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	2.569	833
Останати резерви	84.505	73.785
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	485.257	342.004
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката	1.370.589	1.030.334
Неконтролирано учество*		-
Вкупно капитал и резерви	1.370.589	1.030.334
Вкупно обврски и капитал и резерви	15.053.933	13.311.209
Потенцијални обврски	42	2.041.333
Потенцијални средства	42	1.045.500

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на 24 април 2013 година и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката:

Г-ѓа Јованка Јолеска-
Поповска
Генерален директор

Г-ѓа Емилија Спировска
Член на Управен одбор

Г-ѓа Валентина Трајчева
Никовска
Член на Управен одбор

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промени на капиталот и резервите за периодот од 1 јануари 2012 до 31 декември 2012

во илјади денари

На 1 јануари 2011

Корекции на почетната состојба

На 1 јануари 2010 коригирано

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Добивка/(загуба) за финансиската година
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Промену во објективната вредност на средствата расположливи за продажба
Промену во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови

Промену во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење

Курсни разлики од вложување во странско работење

Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)

Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот

Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот

Издвојување за законска резерва

Издвојување за останати еерви

Дивиденди

Откуп на сопствени акции

Продадени сопствени акции

Други промени во капиталот и резервите

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите

Капитал				Ревалоризациони резерви				Останати резерви			Задржана добивка		Акумулирани загуби	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствен и акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризационска резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останат и ревалоризационски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположива за распределба на акционерите	Ограниче на за распределба на акционерите				
613.712	-	-	-	3.041	-	-	-	59.727	-	-	-	284.594	-	961.074	-	961.074
613.712	-	-	-	3.041	-	-	-	59.727	-	-	-	284.594	-	961.074	-	961.074
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.468	-	71.468	-	71.468
-	-	-	-	(2.546)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.546)	-	(2.546)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	338
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(2.208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.208)	-	(2.208)
-	-	-	-	(2.208)	-	-	-	-	-	-	-	71.468	-	-	-	69.261
-	-	-	-	-	-	-	-	14.058	-	-	-	(14.058)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613.712	-	-	-	833	-	-	-	73.785	-	-	-	342.004	-	1.030.334	-	1.030.334

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промени на капиталот и резервите (продолжува)

во илјади денари

На 31 декември 2011 / 1 јануари 2012

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година
Добивка/(загуба) за финансиската година

Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба

Промени во објективната вредност на заштитата од ризикот на паричните текови
Промени во објективната вредност на заштитата од ризикот на нето-вложување во странско работење
Курсни разлики од вложување во странско работење

Одложени даночни (средства)/обарски признаени во капиталот

Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно неревализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот

Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот

Издвојување за законска резерва

Издвојување за останати резерви

Дивиденди

Откуп на сопствени акции

Продадени сопствени акции

Други промени во капиталот и резервите

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите

На 31 декември 2012 (тековна година)

Капитал				Ревалоризациони резерви				Останати резерви			Задржана добивка		Акумулирани загуби	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствен и акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризационска резерва за средства расположливи и за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризационски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
613.712				833				73.785				342.004		1.030.334		1.030.334
											160.309			160.309		160.309
				1.736										1.736		1.736
				1.736										1.736		1.736
				1.736							160.309					162.045
109.913	74.633							10.720				(10.720)		184.546		184.546
												(6.336)		(6.336)		(6.336)
723.625	74.633			2.569				84.505				485.257		1.370.589		1.370.589
723.625	74.633			2.569				84.505				485.257		1.370.589		1.370.589

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на 24 април 2013 година и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката:

Г-ѓа Јованка Јолеска-
Поповска
Генерален директор

Г-ѓа Емилија Спировска
Член на Управен одбор

Г-ѓа Валентина Трајчева
Никовска
Член на Управен одбор

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2012

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочување	162.439	73.486
Коригирана за :		
Неконтролирано учество вклучено во билансот на успех *	-	-
Амортизација на:		
нематеријални средства	21.066	20.486
недвижности и опрема	57.941	62.113
Капитална добика од :		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижност и опрема	(2.155)	(5.263)
продажба на превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	(190)	(18)
Капитална загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на превземени средства врз основ на ненаплатени побарувања	6.170	4.295
Приходи од камата	(1.205.549)	(1.175.390)
Расходи за камата	451.166	495.179
Нето-приходи од тргување	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нетооснова	-	-
дополнителна исправка на вредноста ослободена исправка на вредноста	570.372	262.939
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето-основа	(446.950)	(150.235)
дополнителни загуби поради оштетување ослободени загуби поради оштетување	-	-
Посебна резерва	-	-
дополнителни резервирања ослободени резервирања	2.846	4.106
	(99)	(5.802)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	-
Наплатени камати	1.186.385	1.175.867
Платени камати	(543.685)	(596.543)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	259.757	165.220
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	(141.199)	(5.602)
Кредити на и побарувања од други коминтенти	(1.388.213)	(1.008.804)
Заложени средства	-	-
Превземени средства по основ на ненаплатени побарувања	20.435	(35.719)
Задолжителна резерва во странска валута	62.604	(72.290)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	12.935	(18.023)
Одложени даночни средства	-	350
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Зголемување/(намалување) на деловните обврски :		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(1.120)	(195)
Депозити на други коминтенти	573.662	424.180
Останати обврски	21.366	1.776

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето
 (Платен)/поврат на данок на добивка
Нето паричен тек од основната дејност
Паричен тек од инвестиционата дејност
 (Вложувања во хартии од вредност)
 Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност
 (Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)
 Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва
 (Набавка на нематеријални средства)
 Приливи од продажбата на нематеријалните средства
 (Набавка на недвижности и опрема)
 Приливи од продажбата на недвижностите и опремата
 (Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)
 Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба
 (Останати одливи од инвестициската дејност)
 Останати приливи од инвестициската дејност
Нето паричен тек од инвестициската дејност
Паричен тек од финансирањето
 (Отплата на издадените должнички хартии од вредност)
 Приливи од издадените должнички хартии од вредност
 (Отплата на обврските по кредити)
 Зголемување на обврските по кредити
 (Отплата на издадените субординирани обврски)
 Приливи од издадените субординирани обврски
 Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот
 (Откуп на сопствени акции)
 Продадени сопствени акции
 (Платени дивиденди)
 (Останати одливи од финансирањето)
 Останати приливи од финансирањето
Нето паричен тек од финансирањето
 Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти
 Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти
 Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2012	претходна година 2011
	-	-
	(579.773)	(549.107)
	(1.274)	(1.901)
	(581.047)	(551.008)
	(551.692)	7.628
	-	-
	-	-
	-	-
	(12.835)	(20.881)
	-	-
	(22.033)	(41.243)
	2.155	5.263
	(6.170)	(4.295)
	190	18
	-	-
	-	-
	(590.385)	(53.510)
	-	-
	-	-
	(738.413)	(1.225.948)
	1.635.835	1.849.531
	-	-
	-	-
	184.546	-
	-	-
	(6.336)	-
	-	-
	-	-
	1.075.632	623.583
	14	(72)
	-	-
	(95.786)	18.993
	2.148.226	2.129.233
18	2.052.440	2.148.226

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на 24 април 2013 година и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката:

Г-ѓа Јованка Јолеска-
 Поповска
 Генерален директор

Г-ѓа Емилија Спировска
 Член на Управен одбор

Г-ѓа Валентина Трајчева
 Никовска
 Член на Управен одбор

1 Вовед

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
- 2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки
- 2.3.2 Валутен ризик

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок од добивка

Биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
- 22.1 Кредити на и побарувања од банки
- 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Одложени даночни средства
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

32 Обврски за тргување

33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање

34.1 Депозити на банки

34.2 Депозити на други комитенти

35 Издадени должнички хартии од вредност

36 Обврски по кредити

37 Субординирани обврски

38 Посебна резерва и резервирања

30 Одложени даночни обврски

39 Останати обврски

40 Запишан капитал

Други обелоденувања

41 Заработка по акција

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

43 Работи во име и за сметка на трети лица

44 Трансакции со поврзаните страни

45 Наеми

1 Вовед

а) Општи информации

ПроКредит Банка А.Д. – Скопје (во понатамошниот текст “Банката”) има овластување за извршување на сите банкарски активности согласно Законот за банки. Како позначајни активности би ги издвоиле: прибирање на депозити, кредитирање во земјата и странство, менувачки работи, платен промет во земјата и странство, тргување со хартии од вредност, тргување со девизни средства, издавање и администрирање на платежни средства.

Банката е регистрирана како акционерско друштво во Република Македонија. Банката е подружница на Групацијата ПроКредит Холдинг АГ & Ко.КГаА. која поседува 87,5% од акциите со право на глас на Банката. ПроКредит Холдинг АГ & Ко.КГаА е компанија мајка на Банката.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

*Бул. Јане Сандански 109а
1000 Скопје
Република Македонија*

Вработени

Заклучно со 31 декември 2012 година ПроКредит Банка АД – Скопје има 424 вработен (2011: 461).

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Генерален Директор	Јованка Јолеска Поповска
Член на Управен одбор	Валентина Трајчева-Никовска
Член на Управен одбор	Емилија Спировска

Со одлука на Надзорниот Одбор на Банката од ден 27 Јуни 2012 година, г-динот Илир Алиу е разрешен од функцијата член на Управниот одбор - Директор за оперативни активности во Банката.

б) Основа за составување на финансиските извештаи

Изјава за усогласеност

Финансиските извештаи на Прокредит Банка АД - Скопје (поединечни) се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди како што се усвоени во Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 118/2007 и 169/2010), Упатството за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 118/2007, 80/2009 и 157/2009) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010 и 152/2011) и Законот за банки (Службен весник на РМ бр.67/07, 90/09 и 67/10)

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи. Банката нема подружници, придружени претпријатија, ни заеднички вложувања.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за средствата расположливи-за-продажба кои се мерат по објективна вредност.

Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Иако проценките се базираат на искуството на менаџментот и доброто познавање на тековните настани и активности, реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период. Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на Сметководствените стандарди како што се усвоени во Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1 (г).

в) Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст:

Трансакции во странска валута

Странска валута е валута различна од функционалната валута. Трансакција во странска валута е трансакција која гласи во странска валута или може да се претвори во странска валута.

Трансакциите во странска валута се евидентираат почетно во нивната функционална валута, со примена на соодветниот девизен курс на денот на

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

трансакцијата. Средствата и обврските искажани во странска валута се сведуваат во функционална валута (македонски денар) со примена на курсот важечки на датумот на биланс на состојба.

Нето-приходите и расходи од курсни разлики се признаат во билансот на успех во периодот кога се појавуваат и вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од:

- порамнување на трансакции во странска валута (монетарни и немонетарни) во текот на целата финансиска година;
- курсирањето на монетарните ставки по курсеви што се различни од оние што се користени при нивно почетно евидентирање.

Девизен курс:	31 декември 2012 МКД	31 декември 2011 МКД
ЕУР	61,50	61,51
УСД	46,65	47,53

Приходи и расходи од камати

Приходите и расходите по основ на камата за сите каматоносни финансиски инструменти се прикажани во позициите “Приходи од камата” и “Расходи од камата” во билансот на успех, а се признават со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна камата е метод на мерење на финансиските средства и обврски според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите и расходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира идните парични приливи и идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, кога е соодветно, низ пократок период во однос на нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, банката го проценува паричниот тек земајќи ги предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент (на пример, можност за предвремена отплата) без да ги зема предвид идните кредитни загуби. Пресметката ги вклучува сите провизии и надоместоци, платени или примени помеѓу договорните страни, трансакциските трошоци и сите други премии или дисконти.

Кога финансиското средство или групата од слични финансиски средства се отпишани како резултат на загуба од оштетување, приходот од камата се признава со употреба на каматната стапка користена за дисконтирање на идните парични текови со цел мерење на загубата од оштетување.

Банката го разграничува и го евидентира приходот од камата во одделни пресметковни периоди и ја вклучува номиналната/договорната камата како и соодветен дел од разграничување на акумулираната амортизација, премијата и дисконтот.

Приходи и расходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести ги опфаќаат пресметаните провизии врз основа на кредити, гаранции, акредитиви и други банкарски услуги.

Приходите од провизии и надомести се признаваат во билансот на успех на пресметковна основа во моментот на извршувањето на услугата. Расходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа.

Провизиите и надоместите кои се составен дел од ефективната каматна стапка се амортизираат низ очекуваниот век на финансикиот инструмент и се признаваат во рамките на приходите или расходите од камати, а останатите провизии и надомести се признаваат како приход/расход во моментот кога услугите се обезбедени или соодветната поврзана активност е извршена.

Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода за времетраењето на закупот.

Финансиски средства

Банката признава финансиско средство во билансот на состојба кога станува странка на договорните одредби на финансикиот инструмент.

Банката ги класифицира финансиските средства во една од следните категории: парични средства и парични еквиваленти, финансиски средства расположливи за продажба и кредити и побарувања (специфичностите за секоја категорија се презентирани одделно).

Банката почетно ги признава финансиските средства по набавна вредност, која е еднаква на објективната вредност на дадениот надоместок за средството, зголемена за директно поврзаните трансакциските трошоци со набавката на средството.

Банката ги мери финансиските средства во последователните периоди согласно класификацијата на истите, односно парични средства и парични еквиваленти како и кредитите и побарувања според амортизирана набавна вредност, а финансиски средства расположливи за продажба според објективна вредност.

Принципи на мерење по амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство го претставува износот при почетното признавање, намален за отплати на главницата, намален или зголемен за акумулираната амортизација утврдена со употреба на методот на ефективна каматна стапка и намален за исправката на вредност поради оштетување или ненаплатливост.

Принципи на мерење по објективна вредност

Објективната вредност на финансиско средство се утврдува на различен начин во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Финансиското средство се смета дека е тргувано на активен пазар доколку објавените цени за истото се лесно и редовно достапни. Притоа, тековната куповна цена претставува пазарна цена за средство кое се чува или за обврска која треба да се издаде додека за средството кое ќе биде стекнато или за обврската која се чува како пазарна цена се зема тековната продажна/понудена цена.

При непостоење на активен пазар за финансиското средство банката применува одредени техники за вреднување на финансиското средство.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства ги сочинуваат: банкнотите и кованите пари во благајна, средствата на сметката на банката кај НБРМ, неограничените депозити во НБРМ (вклучувајќи ја и задолжителната резерва во денари) и депозитите по видување (вклучувајќи ги и трансакциските депозити).

Паричните еквиваленти претставуваат краткорочни, високо ликвидни вложувања со рок на достасаност помал од три месеци од датумот на стекнување. Паричните еквиваленти ги сочинуваат: благајнички и државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар, кредити дадени на и побарувања од банки и орочени депозити со привичен рок на достасаност помал од три месеци.

Како парични средства и парични еквиваленти банката ги квалификува оние финансиски средства кои може брзо да се конвертираат во познат одредлив износ на парични средства и кои содржат незначителен ризик од промена на својата вредност. Паричните средства и парични еквиваленти банката ги евидентира по амортизирана набавна вредност која вообичаено е еднаква со нивната номинална вредност.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања, кои не котираат на активниот пазар. Кредитите и побарувањата ги вклучуваат сите побарувања кои произлегуваат од трансакциите со комитенти и банки.

Кредитите и побарувањата се признаваат кога банката станува странка на договорните одредби односно исплаќа парични средства на кредитобарателите немајќи намера да тргува со побарувањата.

Вредноста на кредитите и побарувањата при почетно мерење се зголемува за директно поврзаните трансакциски трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиските средства расположливи за продажба се оние финансиски средства кои банката има намера да ги чува во неодреден период и кои може да ги продаде поради ликвидносни потреби.

По почетното признавање, финансиските средства расположливи за продажба се мерат по објективна вредност. Добивките или загубите условени од промените на објективната вредност се евидентираат директно во капиталот во позицијата „Ревалоризациски резерви/Разлики од вреднување на средствата расположливи за продажба“.

Приходот од камата и позитивните или негативни курсни разлики на финансиските средства расположливи за продажба, банката ги признава во билансот на успех за тековниот период. Во билансот на успех, банката ги признава кумулативните добивки / загуби кои биле претходно признаени во капиталот во случај на продажба или во моментот на достасување на средство кога и се депризнаваат од капиталот.

Банката ги депризнава финансиските средства кога договорните права на паричните текови од финансиското средство се истечени или кога финансиското средство е пренесено и преносот се квалификува за депризнавање.

Исправка на вредноста на финансиските средства

Банката најмалку на квартална основа проценува дали постојат објективни докази за оштетување на одредено финансиско средство или на група на финансиски средства.

Финансиско средство е оштетено доколку неговата сметководствена вредност е поголема од неговиот проценет надоместлив износ. Банката го проценува надоместливиот износ на средство и доколку истиот е помал од сметководствената вредност за разликата признава исправка на вредноста (загуба поради оштетување).

Финансиско средство или група финансиски средства се оштетени и исправка на вредност се признава само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по иницијалното признавање на средствата (настан кој предизвикува загуба) и доколку тој настан кој предизвикува загуба (или настани) имаат влијание на проценетите идни парични текови од финансиското средство или група финансиски средства.

Критериумите кои банката ги користи за да утврди дека постои објективен доказ дека одредено финансиско средство или група средства се оштетени или ненаплатливи вклучуваат:

- фактичко прекршување на договорот, неплаќање или доцнење на плаќањата по камата и главница;
- негативни промени во платежната способност на должникот (на пример зголемен број на задоцнети плаќања или зголемен број на должници по кредитни картички кои го достигнале нивното максимално дозволено пречекорување и кои го плаќаат минималниот месечен износ);
- значајна финансиска потешкотија на должникот;
- давање олеснување на должникот од страна на доверителот, поради финансиски потешкотии на должникот кои доверителот не би ги дал на други;
- голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
- национални или локални економски услови кои се во соодносот со оштетувањето на средствата (на пример: зголемување на стапката на невработеност во географската област на должникот, намалување на цените на имот во соодветната област, кога истиот служи како обезбедување),
- исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии;
- намалување во проценетите идни парични текови кое може да биде предизвикано од негативни промени во платежната способност на должникот или националните, локални економски услови или од влошување на конкурентската позиција на должникот;
- намалување на вредноста на колатералот;
- правни и останати пречки во остварувањето на правата на банката за повторно добивање сопственост врз колатералот.

Банката иницијално проценува дали објективниот доказ за оштетување постои поединечно за финансиските средства кои се значајни и поединечно или групно за финансиски средства коишто не се поединечно значајни. Кога банката ќе утврди дека не постои објективен доказ за оштетување на поединечно проценето финансиско средство, без разлика дали е значајно или не, истото го вклучува во групата на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и групно ги проценува за оштетување. Средствата коишто поединечно се проценуваат за оштетувања и за коишто постои загуба поради оштетување, не се вклучуваат во групната проценка за оштетување.

Поединечна исправка на вредноста

Финансиски средства евидентирани по амортизирана вредност

Во категоријата на финансиски средства кои се евидентираат по амортизирана набавна вредност се вклучени кредитите и побарувањата на банката.

Износот на исправка на вредност/загубата поради оштетување претставува разликата помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби кои не се случиле), дисконтирани со првобитната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Банката ја намалува сметководствената вредност на средството до неговиот проценет надоместлив износ преку сметка за исправка на вредноста, а износот на загубата го вклучува во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“.

Доколку причините за оштетување исчезнат, претходно признаениот износ на исправка на вредноста банката го ослободува / анулира преку коригирање на сметката за исправката на вредноста и го вклучува во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“.

Ослободувањето не може да резултира во сметководствена вредност која го надминува износот на амортизираната набавна вредност на средството, доколку не било признаено оштетување.

Финансиски средства расположливи за продажба

Кога постои објективен доказ дека финансиско средство расположливо за продажба е оштетено, кумулативната загуба (разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на средството) претходно признаена во ревалоризациските резерви, банката ја отстранува од ревалоризациските резерви и признава во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“.

Во последователниот период, доколку објективната вредност се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случил откако исправката на вредноста била признаена во билансот на успех, истата треба да се ослободи / анулира. Износот на ослободување банката го вклучува во билансот на успех во позицијата „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето-основа“. Останатиот износ, до новата објективна вредност, банката го третира како зголемување на објективната вредност на средството и се признава во ревалоризациските резерви.

Исправка на вредноста на групна основа

Износот на загуби поради оштетување кои не се специфично идентификувани, но за кои искуството покажува дека постојат во портфолиото на кредити и побарувања, банката го признава како трошок и соодветно ја намалува вкупната сметководствена вредност на кредитите и побарувањата преку користење на сметка за групна исправка на вредноста.

Банката ги групира финансиските средства врз основа на слични кредитни карактеристики кои ја покажуваат платежната способност на должникот. Банката ги проценува идните парични текови на групата врз основа на минато (историско) искуство за настанати загуби, а не на очекувани загуби. Банката ги дисконтира идните парични текови со примена на просечната пондерирана ефективна каматна стапка на портфолиото.

Банката на редовна основа ги тестира претпоставките употребени за проценување на идните парични текови заради потврда на моделот и намалување на разликите помеѓу проценетите и реално настанатите загуби.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања вклучуваат земјиште, згради, опрема и други вредности добиени во замена за сомнителни и спорни побарувања.

Банката признава преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања кога постапките за преземање се законски извршени односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања првично се признаваат по пониската од: набавната вредност и проценетата објективна вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба, а истовремено побарувањето се депривира од билансот на состојба.

Банката прави проценка на вредноста на преземените средства најмалку еднаш во текот на една година.

Последователно, преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се мерат според пониската вредност од сметководствената вредност и од процентата вредност, намалена за трошоците за продажба.

Во случај кога проценетата објективна вредност на преземеното средство е помала од неговата сметководствена вредност (намалена за загубите за оштетување признаени во минати периоди), банката признава загуба за оштетување, во висина на разликата помеѓу двете вредности во билансот на успех.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се депривираат при продажбата или кога трајно ќе се повлечат од употреба.

Недвижности и опрема

Како недвижности и опрема, банката ги признава материјалните вложувања за административни цели за кои очекува да имаат корисен век на употреба, подолг од една година.

Недвижностите и опремата почетно се мерат според набавната вредност која ја сочинуваат набавна цена намалена за сите попусти и работи, увозни давачки и даноци како и сите директно поврзани трошоци.

Последователните трошоци се вклучени во набавната вредност на средствата или се прикажуваат како посебни средства само ако е веројатно дека економската корист од средството ќе се прелее во корист на банката и трошокот на средството може да биде соодветно измерен.

Последователно недвижностите и опремата се мерат според амортизирана набавната вредност односно набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради оштетување.

Банката започнува со амортизација на средството во моментот кога тоа е расположливо за употреба, а завршува на пораниот датум од датумот на депривирање и датумот на прекласифицирање на средството како чувано за продажба. Банката го применува праволинискиот метод на амортизација.

Вкупниот износ на амортизација на средството банката го распределува согласно со неговиот корисен век на употреба, а трошокот за амортизација за секој период го признава во билансот на успех во позицијата „Амортизација“. Проценетиот

корисен век на употреба на одделни ставки од недвижностите и опремата на банката е прикажан во следниот преглед.

Згради	40 години
Вложувања во објекти под наем	согласно договорот за закуп
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	4-10 години
Моторни возила	4 години
Други основни средства	7 години

Банката ги депризнава недвижностите и опремата кога истите дефинитивно ги повлекува од употреба или кога ги отуѓува.

Банката ги признава добивката или загубата од отуѓувањето во билансот на успех во позицијата "Останати приходи од дејноста" или "Останати расходи од дејноста", а се определуваат како разлика помеѓу нето приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството.

Нематеријални средства

Нематеријално средство претставува немонетарно средство без физичка содржина кое може самостојно да се идентификува. Нематеријалните средства на банката вклучуваат софтвер и лиценца.

Банката почетно, нематеријалните средства ги мери по нивната набавна вредност, а последователно, по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради оштетување.

Нематеријалните средства на банката имаат конечен корисен век на употреба од најмногу 10 години од денот на нивното стекнување.

Банката започнува со амортизација на нематеријалното средство кога истото е расположливо за употреба, а вкупниот износ на амортизацијата го распределува систематски во текот на неговиот корисен век на употреба и го признава во билансот на успех во позицијата „Амортизација“.

Банката го депризнава нематеријалното средство при негово отуѓување или кога не очекува идни економски користи од неговата употреба.

Наем

Банката го класифицира секој договор за наем како финансиски или оперативен наем согласно условите на договорот. При класификација, банката се базира на економската суштина на договорот, а не само врз правната форма.

Финансискиот наем претставува наем со кој суштински се пренесуваат сите ризици и користи од некое средство, без разлика дали правно е пренесена или се предвидува да биде пренесена сопственоста на средството. Сите други наеми се оперативни наеми.

Договорите за наем, класифицирани како оперативен наем се однесуваат на наемот на експозитурите и Централната управа. Вкупните плаќања по овие договори се признаваат во билансот на успех и се распоредуваат праволиниски за целиот период на наем.

Договорите за наем, класифицирани како финансискиот наем се однесуваат на наемот на фотокопири за потребите на експозитурите и Централната управа. Правото на сопственост на фотокопирите е пренесено на банката.

Посебна резерва и резервирања

Резервирања се признаваат кога банката има правна или реална обврска која настанала како резултат на минати настани и доколку постои веројатност за подмирувањето на обврската да биде неопходен одлив на ресурси, но и доколку е возможно веродостојно да се процени износот кој ќе биде потребен за подмирување на обврската.

Износот кој банката го признава како резервирање претставува проценка на потребниот одлив на средства за подмирување на сегашната вредност на обврската. При почетното мерење банката ги зема во предвид ризиците и неизвесностите, идните настани и ги дисконтира резервирањата.

Последователно, банката на секој датум на билансот на состојба го проценува износот на резервирањата и истиот го корегира, со цел да се одрази тековната состојба/проценка.

Почетното признавање и последователното зголемување/намалување на резервирањето банката го прикажува на нето основа во билансот на успех во позицијата “Останати приходи/останати расходи од дејноста”. Доколку повеќе за банката не е веројатно дека со подмирувањето на обврската би настанал одлив на средства, банката ги ослободува неискористените резервирања и ослободувањето го прикажува во позицијата “Останати приходи од дејноста”.

Старателски активности

Банката се однесува како старател на пласирани средства во државни записи во име на физички и правни лица. Средствата и приходите кои произлегуваат по оваа основа се исклучени од финансиските извештаи бидејќи не се во сопственост на банката.

Бенефиции за вработените

Банката во своето работење извршува плаќања за вработените кои се класифицираат како: краткорочни користи за вработените или користи поради престанок на вработувањето.

Краткорочните користи за вработените вклучуваат: плати, задолжителни придонеси за пензиско, здравствено и социјално осигурување, краткорочни платени отсуства (платен годишен одмор, платено боледување) и немонетарни користи (здравствена заштита, автомобили).

Банката ги признава краткорочните користи по недисконтиран износ кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Во согласност со применливата законска регулатива, плаќањата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, придонесот за вработување како и персоналниот данок од плата, банката ги извршува во име и за сметка на своите вработени.

Банката ги уплаќа овие придонеси во државниот фонд за пензиско и инвалидско осигурување како и фондот за здравствено осигурување. Банката ги пресметува придонесите и персоналниот данок според со закон пропишаните стапки, валидни за тековната година аплицирајќи ги на износот на бруто плата и истите ги плаќа во корист на надлежните државни институции и фондови. Придонесите и персоналниот данок од плата за банката претставуваат обврска за годината, а трошоците за овие плаќања се прикажуваат во билансот на успех во иста позиција како и трошоците за плата.

Користите поради престанок на вработувањето вклучуваат отпремнини коишто се исплаќаат на вработените коишто го прекинуваат работниот однос во банката пред вообичаеното време за пензионирање.

Банката ги признава како расход во билансот на успех, користите поради престанок на вработувањето, а последователно ги дисконтира во случај кога достасуваат за период подолг од дванаесет месеци по датумот на билансот на состојба.

Во согласност со Законот за исплата на плати, банката има обврска да исплати на вработените отпремнина при заминување во пензија на денот на пензионирање во износ на две просечни месечни плати по работник во Република Македонија објавени до денот на исплата.

Банката по овој основ признава обврска во билансот на состојба и расход во билансот на успех во износ кој го утврдува со дисконтирање на проценетите идни парични одливи за две просечни месечни плати.

Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот на добивка вклучува тековен данок и одложен данок на добивка.

Банката го признава тековниот данок како расход и го прикажува во билансот на успех за периодот.

Тековниот данок на добивка, банката го мери според износот кој очекува да го плати на или побарува од даночните власти, користејќи ги даночните стапки кои се важечки или суштински важечки на датумот на билансот на состојбата.

Применливата даночна стапка за периодот на разгледување во согласност со Законот за данок на добивка изнесува 10% меѓутоа почнувајќи од 2009-та година е извршена промена на концептот на оданочување на добивката и постојниот модел е заменет со нов модел - модел на оданочување на даночно непризнаените расходи и помалку искажаните приходи.

Согласно Законот за данок на добивка, даночниот обврзник се ослободува од обврската за плаќање на данок на нераспределената добивка остварена за тековната добивка, а обврзан е да пресметува и плаќа данок на добивка на непризнаените расходи, помалку искажаните приходи, на исплатени дивиденди и други распределби од добивка.

Банката пресмета данок на добивка за 2012 година на износот на непризнаените расходи утврдени со Законот за данокот на добивка, намален за износот на даночниот кредит. (белешка.17б).

Според Законот за данок од добивка, во 2012 година Банката ги депризна сите одложени даночни средства/обврски и понатаму не пресметува.

Финансиски обврски

Банката признава финансиски обврски во билансот на состојба кога станува странка од договорните одредби на финансискиот инструмент.

Депозитите на банки, депозитите на коминтенти, издадените должнички хартии од вредност, обврските по кредити и субординираните обврски претставуваат извор на должничко финансирање за банката.

Банката ги признава финансиските обврски почетното според нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци кои се директно поврзани со издавањето на финансиската обврска. Објективната вредност на финансиската обврска е еднаква на средствата примени во замена за преземање или издавање на обврската. Последователно, банката ги мери финансиските обврски според амортизирана набавна вредност. Врз основа на методот на ефективна каматна стапка, каматата и амортизацијата на дисконтот се признаваат во билансот на успех како расходи од камата.

Банката ја депривира финансиската обврска кога обврската определена во договорот е подмирена, откажана или истечена преку плаќање од страна на доверителот или кога должникот законски е ослободен од обврската.

Дивиденди и акционерски капитал

Обични акции

Акционерскиот капитал се состои од обични акции

Дивиденди

Дивидендите за обични акции доколку постојат се прикажани во капиталот за периодот во којшто се одобрени од акционерите на банката.

Премија од акции

Премија од акции претставува разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Заработка по акција

Банката ја обелоденува основната и разводнета заработка по акција за своите обични акции.

Основната заработка по акција банката ја пресметува со делење на добивката/загубата која им припаѓа на акционерите со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот. Пондерираниот просечен број на акции во оптек во текот на периодот го претставува бројот на акции во оптек на почетокот на периодот коригиран за бројот на акции кои се откупени или издадени во текот на периодот, помножено со временскиот пондер (бројот на денови во текот на кој конкретните акции се во оптек, во однос на вкупниот број на денови во годината).

Разводнетата заработка по акција ги корегира добивката или загубата кои им припаѓаат на акционерите за ефектите на сите разводнетни потенцијални обични акции. Разводнувањето претставува намалување на заработката на акција, или зголемувањето на загубата по акција, под претпоставка дека контвертибилните инструменти се конвертирани или обичните акции се издадени по исполнувањето на специфични услови.

Потенцијални обврски и потенцијални средства

Потенцијалната обврска претставува можна обврска која произлегува од минати настани, а може да се потврди преку неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на банката или сегашна обврска која произлегува од минати настани, но не е признаена во билансот на состојба бидејќи не е веројатно дека подмирувањето на истата ќе се предизвика одлив на ресурси или износот на обврската не може веродостојно да се измери.

Банката не признава потенцијални обврски во билансот на состојба.

Договорите за гаранции и акредитиви се договори кои од издавачот бараат да изврши плаќања кога должникот не ја подмирил обврска навреме за да му се надомести загубата на корисникот на гаранцијата. Банката издава гаранции на банки, финансиски и други институции во корист на комитенти со цел истите да обезбедат кредит, дозволено пречекорување и други банкарски инструменти.

Издадените гаранции, банката почетно ги признава по објективна вредност на датумот кога се издадени. Последователно обврските на банката по издадените гаранции се мерат според повисоката од почетната вредност намалена за акумулираната амортизација на приходот од провизија и најдобрата проценка на трошоците потребни за подмирување на било која финансиска обврска на датумот на билансот на состојба.

Потенцијално средство претставува можно средство кое произлегува од минати настани, а може да се потврди преку неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на банката односно произлегува од непланирани или од други неочекувани настани кои создаваат можност за прилив на ресурси.

Банката не признава потенцијално средство во билансната евиденција.

г) Употреба на оценки и проценки

Банката прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите во извештајот односно на сметководствената вредност на средствата и обврските. Проценките и судовите континуирано се евалуираат и се базирани на претходни искуства и други фактори, вклучувајќи очекувања за идни настани за кои се верува дека ќе бидат веродостојни согласно моменталните услови.

Исправка на вредноста на финансиските средства

Банката еднаш месечно проценува дали постои некаков објективен доказ дека финансиското средство или групи на финансиски средства се оштетени односно дали нивната сметководствена вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ. Кога ќе утврди дека одредено финансиското средство / група на финансиски средства се оштетени, Банката го определува надоместливиот износ на соодветното средство / група на средства и признава исправка на вредност / загуба поради оштетување во билансот на успех. Кога ќе утврди дека исчезнале причините за исправката на вредност, Банката ја анулира претходно признатата исправка на вредност. Банката ја мери исправката на вредноста / загуба поради оштетување и ненаплатливост на:

- поединечна основа, доколку станува збор за финансиски средства кои се поединечно значајни;
- на групна основа, доколку станува збор за “портфолио на мали кредити”;
- на групна основа, доколку станува збор за група на слични финансиски средства за кои поединечна исправка не се определила.

Исправката на вредност се оценува на поединечна основа преку очекуваните идни парични приливи, а групната исправка на вредност се оценува преку користење на статистички методи и модели.

Проценка на вредноста на преземените средства

Банката најмалку еднаш во период од дванаесет месеци проценува дали постои некаков објективен доказ дека материјалните средства и други вредности преземени врз основа на ненаплатени побарувања се оштетени. Банката обезбедува проценка на вредноста на преземените средства од страна на овластен проценител во согласност со барањата на “Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања”. Кога ќе се утврди дека проценетата вредност на преземеното средство намалена за трошоците за продажба е пониска од сметководствената вредност на средството намалена за вкупниот износ на загуба за оштетување, банката признава дополнителна загуба за оштетување до износот на проценетата вредност. Доколку се утврди дека проценетата вредност намалена за трошоците за продажба е повисока од сметководствената вредност намалена за вкупниот износ на загуба за оштетување, банката не ја признава разликата во билансот на успех.

д) Промена на сметководствени политики, сметководствени оценки и корекција на грешки

Позициите во финансиските извештаи и белешките кон нив за тековната 2012 година и претходната година се пополнети согласно со Метдологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи. Табелата 3.1- Извештај за стапката на адекватност на капиталот и 3.2 Извештај за сопствени средства за 2012 година, се изготвени согласно Упатството за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот (Службен весник на Р.Македонија, бр.109/2012), донесено од страна на НБРМ. Компаративните табели за 2011 година се изготвени според одлуката и упатството применливо во 2011 година.

Не постојат промени во сметководствените политики при составувањето на приложените финансиски извештаи.

ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Македонија.

Во текот на финансиската 2012 година банката е усогласена со регулативата пропишана од Народната банка на Република Македонија за солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност, вложувањата, ликвидноста и отворената девизна позиција. Дополнително, во текот на 2012 година, банката има добиено 2 (два) записника од Народна банка на Република Македонија.

Едниот записник е во врска со контрола на усогласеност со прописите во работењето кај ПроКредит Банка АД Скопје. Банката во определените рокови, постапи по забелешките на Народна банка на Република Македонија.

Другиот записник е од областа на управување со кредитниот ризик. Банката и во овој случај постапува согласно забелешките и во роковите определени од Народна банка на Република Македонија.

е) Обелоденување за управување со ризици

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2.- Управување со ризици.

ж) Настани по датумот на билансот на состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога финансиските извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, банката ги корегира своите финансиски извештаи. Банката не прави корекција на финансиските извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

По датумот на билансот на состојба не се случиле настани од материјално значење, а кои бараат обелоденување во финансиските извештаи.

2. Управување со ризици

Во своето работење Банката е изложена на најразлични финансиски ризици, и оттука работењето вклучува анализа, проценка, прифаќање и управување со одредено ниво на ризик или комбинација од ризици. Преземањето ризик лежи во основата на финансиските активности, а оперативните ризици се неизбежна последица на вклученоста во финансиските активности. Оттука, целта на Банката е да се постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и повратот на средства и да се минимизираат потенцијалните штетни ефекти врз финансиското работење на Банката.

Банката има воспоставено систем за управување со материјалните ризици на кои е изложена, кој е соодветен на природата, големината и сложеноста на финансиските активности кои што ги врши.

Политиките за управување со ризици ги дефинираат ризиците на кои Банката е изложена. Политиките ги утврдуваат процесите и инструментите кои се употребуваат за идентификација, евалуација, контрола, комуникација и документација на ризиците. Понатаму, воспоставените политики ги дефинираат соодветните лимити на изложеност на ризик и обврзуваат редовно следење на придржувањето кон воспоставените лимити за различните видови ризици преку податоците добиени од веродостојни и ажурирани информативни системи. Банката редовно ги ревидира своите политики и системи за управување со ризици со цел да кореспондираат со промените на пазарот, производите и најдобрите практики.

Управувањето со ризици се спроведува од страна на Секторот за управување со ризици и Секторот за кредитен ризик во Банката (кои известуваат директно на Директорот за управување со ризици), како и специјализираните под - одбори за управување со ризици. Имено, Одборот за управување со ризиците делува преку следниве под- одбори: Под- одбор за управување со кредитен ризик, Под- одбор за управување со средства и обврски, Под- одбор за управување со оперативен ризик, Под- одбор за следење на оперативните и финансиските резултати, Надзорен одбор за ИТ и Тим за брза реакција. Деловните сектори и креираните под-одбори функционираат во рамките на политиките одобрени од Управниот Одбор или

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор. Одборот за управување со ризиците обезбедува пишани принципи за севкупното управување со ризици, како и пишани политики за сите видови на ризици. Во дополнение, внатрешната ревизија е одговорна за независно ревидирање на управувањето со ризици и контролната функција во Банката.

2.1 Кредитен ризик

Доминантен ризик во секојдневното работење на Банката претставува кредитниот ризик. Кредитниот ризик претставува ризик од загуба за Банката поради неможноста нејзините коминтенти навремено или во целост да ги измират своите обврски кон неа во договорениот износ и/или договорените рокови. Во принцип, кредитната изложеност произлегува од кредитните активности кои резултираат во кредити, побарувања и инвестициони активности со должнички хартии од вредност и други записи во портфолиото на Банката. Исто така, Банката е изложена на кредитен ризик по основ на потенцијални обврски, кои произлегуваат од вонбилансните ставки, т.е финансиските гаранции. Иницијално, при одобрување на кредит или кредитна изложеност, кредитната способност на клиентот се оценува од страна на соодветните кредитни аналитичари во зависност од износот и видот на изложеноста врз база на однапред интерно дефинирани критериуми, форми, процеси и процедури. Понатаму, одобрувањето на кредитната изложеност продолжува со оценка и одобрување на кредитната изложеност од страна на Кредитниот Одбор согласно интерните лимити за авторизација дизајнирани согласно индивидуалното искуство и знаење на секој поединечен член, како и видот и износот на кредитната изложеноста. Управувањето со кредитниот ризик на ниво на Банка кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на Секторот за Кредитен ризик и Под-Одборот за управување со кредитен ризик кои на редовна месечна основа го известуваат Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор на Банката.

(a) Кредити, пласмани и аванси дадени на коминтенти и други банки

Согласно процедурата на Банката, одредувањето на оштетувањата и исправките на вредност се врши на поединечна и групна основа.

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над прагот на материјалност кој го одредува Банката. Прагот на материјалност изнесува 10.000 ЕУР во денарска противвредност. Износот на исправка на вредност (посебна резерва) за оштетувањето на индивидуално значајните изложености на поединечна основа се утврдуваат преку оценка на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност на изложеноста и сегашната вредност (проценет надоместлив износ), која се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања со употреба на ефективната стапка утврдена врз основа на доковорот.

Сите сомнителни и спорни кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на хомогени портфолија според сродност на кредитниот ризик на поединечните изложености на кредитен ризик, што индивидуално се под прагот на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени од историски податоци за стапката на ненаплаќање на одредени портфолија. Следните параметри се користат при групната пресметка на оштетувањата и исправките на вредност:

- EAD (Изложеност на кредитен ризик) – Сметководствена вредност на определена група кредити;
- PD (Веројатност за неплаќање) – Просечна веројатност дека кредитот во групата ќе се оштети во текот на неговото времетраење;

- LGD (Загуба во случај на неплаќање) – Очекувана просечна загуба по кредит во групата (искажано како % од EAD).

Индивидуално значајните изложености за кои не е одредена исправка на вредност на поединечна основа, а кои можат да се групираат во хомогени портфолија според сродност на кредитен ризик, се вклучуваат во групниот пристап на пресметка на исправката.

Критериуми за класификација на финансиските средства или потенцијалните обврски во групи А, Б, В, Г и Д се следниве:

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "А" доколку се:

- Побарувања од Народна Банка на Република Македонија, Република Македонија, Европската централна банка и владите и централните банки на земјите за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку А- (согласно рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или А3 (согласно рејтингот на „Мудис“);
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент чија сегашна финансиска состојба и проценетите идни парични приливи не го доведуваат во прашање неговото натамошно работење и можноста за измирување на тековните и идните обврски спрема банката;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој своите обврски спрема банката ги измирува во рокот на достасаност или со задоцнување најмногу до 30 дена и за кој банката во последните две години не извршила реструктурирање на побарувањата;
- Изложеност на кредитен ризик која е целосно обезбедена со првокласни инструменти за обезбедување сè до активирањето на инструментот. но не подолго од 30 дена по рокот на достасување на побарувањето.

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "Б" доколку се спрема коминтенти:

- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент, за кој банката врз основа на проценка на кредитната способност оценува дека паричните приливи ќе бидат доволни за целосно измирување на достасаните обврски. без оглед на прикажаните моментални финансиски слабости, со тоа што не постојат знаци за натамошно влошување на состојбата на клиентот;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој своите обврски најчесто ги извршува со задоцнување од 31 до 60 дена. или со исклучок од 61 до 90 дена. доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 61 до 90 дена и за кој банката во последните шест месеци не извршила реструктурирање на побарувањата.

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "В" доколку се спрема коминтенти:

- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент за кој се проценува дека паричните текови се несоодветни за редовно измирување на достасаните обврски;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој не е соодветно капитализиран;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент со неадекватна рочна структура на активата и пасивата;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент за кој банката не располага со потребни и ажурирани информации за да ја оцени кредитната способност на клиентот;

- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент чии обврски се реструктурирани;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој најчесто ги извршува своите обврски со задоцнување од 61 до 120 дена. или со исклучок од 121 до 180 дена. доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 121 до 180 дена;
- Изложеност на кредитен ризик кон клиент – нефинансиско лице кој што има побарувања врз основа на финансиски кредит од лице со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно рејтингот на „Стандард и Пурс“или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или од лице со повисок кредитен рејтинг, но со седиште во земја чиј што кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно рејтингот на „Стандард и Пурс“или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);
- Изложеност на кредитен ризик кон клиент – нефинансиско лице кој што има побарувања врз основа на финансиски кредит од лице за кое не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чиј што кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно рејтингот на „Стандард и Пурс“или „Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

По исклучок, банката може да не ја класифицира изложеноста од алинеи 7 и 8 од оваа потточка во категорија на ризик "В", доколку:

- Изложеноста е врз основа на царинска гаранција или гаранција за учество на тендер;
- Финансискиот кредит е помал од 31.000.000 денари (доколку финансискиот кредит е даден во странска валута се зема предвид денарската противвредност на дадениот кредит), или
- финансискиот кредит е еднаков или поголем на/од 31.000.000 денари, а изложеноста на банката е поголема од износот на финансискиот кредит и банката извршила исправка на вредноста, односно издвоила посебна резерва, најмалку во износот од 25% од износот на финансискиот кредит.

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "Г" и доколку се спрема коминтенти:

- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој е неликвиден;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент чии доверители ги отпишале своите побарувања од него;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент за кој е воведена постапка за стечај и за кој банката очекува делумна наплата на своите побарувања;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент за кој е воведена постапка за ликвидација;
- Изложеност на кредитен ризик чија наплата зависи од активирањето на инструментите за обезбедување;
- Изложеност на кредитен ризик каде постојат очекувања дека банката ќе наплати само дел од своите побарувања спрема клиентот;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој своите обврски најчесто ги извршува со задоцнување од 121 до 270 дена, или со исклучок со повремено задоцнување од над 270 дена;
- Изложеност на кредитен ризик кон клиент (вклучувајќи и влади и централни банки) со кредитен рејтинг еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);
- Изложеност на кредитен ризик кон клиент со кредитен рејтинг повисок од рејтингот од алинеја 8 од оваа потточка, но со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од ЦЦЦ+ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Цаа1 (согласно со рејтингот на „Мудис“);

- Изложеност на кредитен ризик кон клиент за кој не е утврден кредитен рејтинг, но е со седиште во земја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или понизок од Б- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Б3 (согласно со рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен рејтинг.

По исклучок, банката може да не ја класифицира изложеноста од ставот 1 алинеи 8, 9 и 10 од оваа потточка во категоријата на ризик „Г“, доколку станува збор за вонбилансно побарување врз основа на царинска гаранција или гаранција за учество на тендер.

Финансиските средства или потенцијалните обврски се класифицирани во група "Д" доколку се спрема коминтенти:

- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент кој своите обврски ги извршува со задоцнување подолго од 270 дена или воопшто не ги извршува;
- Изложеност на кредитен ризик спрема клиент во стечај, која истовремено не е обезбедена со квалитетен инструмент за обезбедување;
- Изложеност на кредитен ризик која е предмет на судски спор;
- Изложеност на кредитен ризик за која постојат цврсти очекувања дека банката нема да биде во можност да ги наплати своите побарувања од клиентот во целост или ќе се наплати само мал незначителен дел.

(б) Должнички хартии од вредност и други записи

За должнички хартии од вредност и други записи, Секторот за кредитен ризик, за раководење на ризикот од кредитна изложеност користи рангирање во зависност од издавачот: Народна Банка на Република Македонија и Република Македонија. Земајќи предвид дека изложеноста е спрема земјата, Банката не очекува коминтентите да не ги исполнат своите обврски. Според Standard & Poor's Ratings Services Република Македонија е рангирана со ББ за странски долг и ББ за Република Македонија. Според Fitch Rating Agency е рангирана во ББ+. Максималната изложеност на кредитен ризик е претставена преку сметководствената вредност на секое финансиско средство во билансот на состојба и е ограничена и набљудувана од Под - Одборот за управување со средства и обврски.

2.1.1 Контрола на лимитите за ризична изложеност и политики за заштита од ризик

Банката ја управува, ограничува и контролира концентрацијата на кредитниот ризик на индивидуална и групна основа. Концентрацијата на кредитен ризик на Банката редовно се следи по дејности, географски региони, тип на обезбедување, тип на кредитен производ, просечен износ на кредитната изложеност и валутна структура.

Банката го структурира нивото на преземен кредитен ризик преку поставување на лимити за висината на прифатлив ризик кон поединечен должник или група на должници. Таквите ризици се следат на месечна основа. Лимитите за нивото на кредитен ризик се одобруваат од Управниот Одбор или Надзорниот Одбор зависно од големината на изложеноста.

Изложеноста на кредитен ризик се управува и преку редовна анализа на способноста на кредитокорисниците и потенцијалните кредитокорисници за исполнување на нивните обврски по камата и главница и преку промена на кредитните лимити, каде што тоа е соодветно.

Некои од другите мерки за специфична контрола и намалување на кредитниот ризик се изнесени подолу.

(а) Обезбедување

Банката користи спектар на политики и процедури за намалување на кредитниот ризик. Една од мерките за намалување на кредитниот ризик е земање обезбедување за пласираните средства. Банката имплементира правила за прифатливоста на специфичните типови на обезбедување или заштита од кредитен ризик. Како обезбедување може да се јават недвижен имот, подвижен имот, парично покритие, гарант, кодебтор и останати видови на обезбедување дозволени со закон.

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица се обезбедени со меници што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комингентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи воглавно се необезбедени.

(б) Потенцијални обврски

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик.

2.1.2 Политики за оштетување и исправка на вредноста

Оштетувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Белешката 2.1 ја прикажува целокупната изложеност на банката на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик и изложеностите кои се класифицирани на групна основа. Во белешката се прикажани соодветната исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна и групна основа.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Тешкотии во паричните текови од страна на должникот (на пример. коефициент на акционерски капитал. процент на нето приход од продажба);
- Прекршување на договори и услови за кредити;
- Започнување на постапки за стечај;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Правни и останати пречки во остварувањето на правата на банката за добивање сопственост врз обезбедувањето.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Политиката на Банката бара редовно утврдување на индивидуално значајни финансиски средства кои го пречекоруваат прагот на материјалност на месечна основа. Исправката на вредност се утврдува преку проценката на настанатата загуба на датумот на билансот на состојба разгледуван за секоја изложеност одделно. Проценката ги опфаќа очекуваните идни парични приливи за таа индивидуална сметка. Групна исправка на вредноста се обезбедува за: (I) средства кои индивидуално се под материјалниот праг; и (II) загубите кои настанале, но се уште не се идентификувани, преку користење на расположливото историско искуство и статистички техники.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012
(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.1 А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Табелата 2.1 А ја прикажува максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	
I. Сметководствена вредност на изложености за кои е издадена исправка на вредноста/поседна резерва																			
<i>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебна резерва на поединечна основа</i>																			
категија на ризик А	175.947	28.402	8.849.977	7.385.206	-	-	-	-	2.670.911	2.836.432	-	-	23.438	33.392	1.946.013	1.356.821	13.666.286	11.640.253	
категија на ризик Б	-	-	183.537	190.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.537	190.817	
категија на ризик В	-	-	198.805	111.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	198.805	111.540	
категија на ризик Г	-	-	102.112	74.391	-	-	-	-	-	-	-	-	22.628	21.436	-	-	124.740	95.827	
категија на ризик Д	-	-	210.595	214.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.595	214.084	
(Исправка на вредноста на поединечна основа)	(273)	(654)	(383.588)	(330.116)	-	-	-	-	(303)	(289)	-	-	(11.534)	(10.709)	(7.112)	(4.934)	(402.810)	(346.702)	
<i>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебна резерва на поединечна основа</i>																			
	175.674	27.748	9.161.438	7.645.904	-	-	-	-	2.670.608	2.836.143	-	-	34.532	44.119	1.938.902	1.351.905	13.981.153	11.905.819	
<i>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебна резерва на групна основа</i>																			
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.966	18.166	103.749	77.865	120.715	96.031	
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	1.921.564	2.152.056	608.004	56.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.529.568	2.208.604	
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	(25.052)	(24.605)	-	-	-	-	-	-	-	-	(260)	(214)	(1.317)	(783)	(26.629)	(25.602)	
<i>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа</i>																			
	-	-	1.896.512	2.127.451	608.004	56.548	-	-	-	-	-	-	16.706	17.952	102.432	77.082	2.623.654	2.279.033	
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издадена исправка на вредноста/поседна резерва																			
<i>достасани побарувања</i>																			
<i>Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издадено исправка на вредноста до 30 дена</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издадено исправка на вредноста</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>недостасани побарувања</i>																			
<i>реструктурирани побарувања</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>останати побарувања</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издадено исправка на вредноста</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебна резерва</i>	175.947	28.402	11.466.590	10.128.076	608.004	56.548	-	-	2.670.911	2.836.432	-	-	63.032	72.994	2.049.762	1.434.704	17.034.246	14.557.155	
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	(273)	(654)	(408.640)	(354.721)	-	-	-	-	(303)	(289)	-	-	(11.794)	(10.923)	(8.429)	(5.717)	(429.439)	(372.304)	
<i>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебна резерва</i>	175.674	27.748	11.057.950	9.773.355	608.004	56.548	-	-	2.670.608	2.836.143	-	-	51.238	62.071	2.041.333	1.428.987	16.604.807	14.184.852	

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.1 Б.Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

Табелата 2.1.Б ја покажува вредност на обезбедувањето по објективна вредност земена за заштита на кредитниот ризик.

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	411.021	391.532	-	-	-	-	-	-	-	-	65.801	2.149	476.822	393.681
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	5.144.043	4.212.247	-	-	-	-	-	-	-	-	243.591	147.310	5.387.634	4.359.557
имот за вршење дејност	-	-	7.629.248	5.055.905	-	-	-	-	-	-	-	-	696.309	378.013	8.325.557	5.433.918
Залог на подвижен имот	-	-	2.940.131	1.955.366	-	-	-	-	-	-	-	-	267.128	123.217	3.207.259	2.078.583
Останати видови на обезбедување	-	-	2.912.621	1.666.820	-	-	-	-	-	-	-	-	183.733	117.650	3.096.354	1.784.470
Необезбедени - избришано	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	19.037.064	13.281.870	-	-	-	-	-	-	-	-	1.456.562	768.339	20.493.626	14.050.209
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитна изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	1.819	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.819	491
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	751.290	533.255	-	-	-	-	-	-	-	-	186	754	751.476	534.009
имот за вршење дејност	-	-	261.498	193.323	-	-	-	-	-	-	-	-	780	1.260	262.278	194.583
Залог на подвижен имот	-	-	1.185.744	806.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.364	1.185.744	807.643
Останати видови на обезбедување	-	-	173.407	65.261	-	-	-	-	-	-	-	-	139	393	173.546	65.654
Необезбедени - избришано	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна кредитна изложеност која се оценува за оштетување на групна основа	-	-	2.373.758	1.598.609	-	-	-	-	-	-	-	-	1.105	3.771	2.374.863	1.602.380

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2,1,Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.1 В.Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

Табелата 2.1.В ја покажува концентрацијата на кредитниот ризик по сектори и дејности.

	кредити на и побарувања од банки		кредити на и побарувања од други комитенти		вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		парични средства и парични еквиваленти		побарувања за провизии и надомести		останати побарувања		вонбилансни изложености		вкупно	
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земјоделство, лов и шумарство и рибарство	-	-	209.547	138.292	-	-	-	-	-	-	-	-	317	301	20.002	16.894	229.866	155.487
рударство и вадење на камен	-	-	35.030	45.902	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	3.810	11.404	38.848	57.312
прехранбена индустрија (преработувачка индустрија)	-	-	618.794	420.025	-	-	-	-	-	-	-	-	308	390	105.629	86.115	724.731	506.530
текстилна индустрија и производство на облека и обуви	-	-	137.507	109.889	-	-	-	-	-	-	-	-	525	1.072	30.115	48.835	168.147	159.796
хемиска индустрија, производство на градежни материали	-	-	233.046	171.236	-	-	-	-	-	-	-	-	238	425	47.065	37.116	280.349	208.777
производство на метали, машини	-	-	216.520	179.756	-	-	-	-	-	-	-	-	227	510	51.802	36.546	268.549	216.812
останата преработувачка индустрија	-	-	361.300	289.128	-	-	-	-	-	-	-	-	452	397	38.934	34.334	400.686	323.859
снабдување со електрична енергија, гас пареа и климатизација	-	-	58.731	108.894	-	-	-	-	-	-	-	-	56	182	13.865	4.096	72.652	113.172
снабдување со вода, остранување на отпадни води	-	-	16.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	620	-	17.600	-
градежништво	-	-	652.510	442.858	-	-	-	-	-	-	-	-	1006	867	272.078	173.268	925.594	616.993
трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата	-	-	2.990.127	2.318.262	-	-	-	-	-	-	-	-	5.574	5.159	993.590	616.056	3.989.291	2.939.477
транспорт и складирање	-	-	1.306.912	1.212.122	-	-	-	-	-	-	-	-	1.891	7.377	303.324	212.433	1.612.127	1.431.932
објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	235.642	169.834	-	-	-	-	-	-	-	-	947	956	13.258	4.050	249.847	174.840
информации и комуникации	-	-	190.691	208.815	-	-	-	-	-	-	-	-	346	1.022	40.497	19.333	231.534	229.170
финансиски дејности и дејности на осигурување (финансиско посредување)	175.674	27.748	-	-	608.004	56.548	-	-	2.670.608	2.836.143	-	-	79	291	30	-	3.454.395	2.920.730
дејности во врска со недвижен имот (активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности)	-	-	35.578	13.808	-	-	-	-	-	-	-	-	20	29	199	5.939	35.797	19.776
стручни научни и технички дејности	-	-	142.350	111.006	-	-	-	-	-	-	-	-	219	261	86.397	24.550	228.966	135.817
административни и помошни услужни дејности	-	-	75.441	95.409	-	-	-	-	-	-	-	-	225	147	13.430	8.004	89.096	103.560
јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
образование	-	-	77.773	67.945	-	-	-	-	-	-	-	-	47	7.073	559	774	78.379	75.792
дејности на здравство и социјална работа	-	-	64.185	66.875	-	-	-	-	-	-	-	-	52	47	1.202	408	65.439	67.330
уметност забава и рекреација	-	-	8.291	11.739	-	-	-	-	-	-	-	-	149	333	3.287	72	11.727	12.144
други услужни дејности	-	-	34.861	28.547	-	-	-	-	-	-	-	-	258	195	1.642	2.428	36761	31.170
дејности на домаќинства, како работодавачи	-	-	17	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18	250
дејности на екстериторијални организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
физички лица	-	-	3.356.234	1.546.731	-	-	-	-	-	-	-	-	38.175	35.031	-	86.332	3.394.409	1.668.094
трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	2.016.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.016.032
вкупно	175.674	27.748	11.057.950	9.773.355	608.004	56.548	-	-	2.670.608	2.836.143	-	-	51.238	62.071	2.041.335	1.428.987	16.604.8078	14.184.852

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.1 Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Географска локација	кредити на и побарувања од банки		кредити на и побарувања од други комитенти		вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		парични средства и парични еквиваленти		побарувања за провизии и надомести		останати побарувања		вонбилансни изложености		вкупно	
	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011	тековна година 2012	претходна година 2011
Република Македонија	150.458	593	11.057.939	9.773.355	608.004	56.548	-	-	1.867.185	2.165.841	-	-	51.238	62.071	2.041.333	1.428.987	15.776.158	13.487.395
Земји-членки на Европската унија	18.218	18.942	1	-	-	-	-	-	741.586	615.839	-	-	-	-	-	-	759.805	634.781
Европа (останато)	-	-	10	-	-	-	-	-	923	923	-	-	-	-	-	-	933	923
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	6.998	8.213	-	-	-	-	-	-	60.914	53.540	-	-	-	-	-	-	67.912	61.753
Останато (наведете ја поединечно изложноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)																		
Вкупно	175.674	27.748	11.057.950	9.773.355	608.004	56.548	-	-	2.670.608	2.836.143	-	-	51.238	62.071	2.041.333	1.428.987	16.604.807	14.185.852

Во текот на годината што завршува на 31 декември 2012 година вкупните пласмани во кредити се зголемени за 13,14%.

Реструктурирани кредити

На денот на известувањето. Банката има реструктурирани кредити (главница) во износ од МКД 480.143.890(2011: МКД 364.598.279).

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносниот ризик е ризикот банката да не може да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите обврски во моментот на нивното достасување, или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Банката има воспоставено систем за управување со ликвидносниот ризик кој што одговара на природата, обемот и сложеноста на финансиските ативности кои ги врши.

Процеси на управување со ликвидносниот ризик

Процесот на управување со ликвидносниот ризик на Банката се спроведува од страна на Секторот за средства и ликвидност и Секторот за управување со ризици, и е надгледуван од страна на Одборот за управување со средства и обврски (ALCO). Истиот вклучува:

- Планирање и управување со паричните текови - приливите и одливите на парични средства на дневна основа;
- Воспоставување и одржување на соодветна рочна структура на активата и пасивата (побарувањата и обврските);
- Учество на пазарот на пари;
- Пласирање на слободните ликвидни средства во благајнички записи и вложувања во хартии од вредност кои по потреба, можат да се продадат на секундарниот пазар;
- Следење на изворите на средства и нивната концентрација;
- Одржување на стапките на ликвидност утврдени согласно Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките;
- Следење на интерните ликвидносни показатели;
- Одржување на задолжителните резерви;
- Тестирање на ликвидноста преку стрес сценарија;
- План за дејствување во вонредни услови.

Пристап на финансирање

Изворите на ликвидност редовно се ревидирани од страна на Одборот за управување со средства и обврски за да се одржи широка диверзификација по валута, добавувач, производ и рок. Бизнис планот на Банката се ревидира годишно, како основа за утврдување на среднорочните потреби за финансирање, како во однос на капиталот така и во однос на должничко финансирање на Банката. ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, компанијата мајка на банката служи како “позајмувач во крајна линија”.

Подолу прикажаната табела ги анализира билансните и вонбилансните средства на Банката на 31 декември 2012 година, прикажани во периоди на достасување според преостанатиот период од датумот на Билансот на состојба до договорниот рок на достасување и обврските на основа на договорниот рок на достасување.

Рочната неусогласеност во првиот период на достасување помеѓу вкупните средства и обврски произлегува од тоа што вкупниот износ на трансакциските сметки и штедни влогови се претставени во првиот период како обврски што тековно достасуваат, односно се со рок на достасување до 1 месец. Порастот на рочната неусогласеност во третиот период на достасување (од 3 до 12 месеци) во однос на минатата година се должи на порастот на ставки од вонбилансната пасива, поточно на порастот на потенцијалните обврски за акредитиви, гаранции и кредитни линии дадени на комитенти.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.2.Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2012 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	2.005.485	46.651	-	-	-	618.472	2.670.608
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	155.203	3.141	17.330	-	-	-	175.674
Кредити на и побарувања од други комитенти	734.529	868.986	3.855.199	2.186.244	2.700.393	1.208.526	11.553.877
Вложувања во хартии од вредност	549.061	-	-	-	58.943	-	608.004
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	51.238	-	-	-	-	51.238
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	3.444.278	970.016	3.872.529	2.186.244	2.759.336	1.826.998	15.059.401
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	333	-	-	-	-	-	333
Депозити на други комитенти	4.339.838	674.923	2.964.315	794.504	635.044	7.415	9.416.039
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	100.826	15.390	600.815	956.098	1.524.620	187.075	3.384.824
Субординирани обврски	9.471	17.041	-	-	430.500	338.250	795.262
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	519	-	-	-	-	519
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	76.856	-	-	-	-	76.856
Вкупно финансиски обврски	4.450.468	784.729	3.565.130	1.750.602	2.590.164	532.740	13.673.833
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	430.500	615.000	-	-	-	1.045.500
Вонбилансна пасива	181.879	411.732	1.244.538	155.205	56.408	-	2.049.762
Рочна неусогласеност	(1.188.069)	204.055	(322.139)	280.437	112.763	1.294.258	381.306

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2011 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	1.964.314	190.138	-	-	-	681.691	2.836.143
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	10.284	-	17.464	-	-	-	27.748
Кредити на и побарувања од други комитенти	616.628	849.828	3.266.348	2.096.939	2.552.220	830.875	10.212.838
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	56.548	-	56.548
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	309	-	-	-	-	309
Останати побарувања	-	62.071	-	-	-	-	62.071
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	2.591.226	1.102.346	3.283.812	2.096.939	2.608.768	1.512.566	13.195.657
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех,	-	-	-	-	-	-	-
определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.453	-	-	-	-	-	1.453
Депозити на други комитенти	3.701.339	795.605	2.961.763	756.902	703.596	14.094	8.933.298
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	120.890	86.107	414.076	480.076	1.264.822	123.584	2.489.554
Субординирани обврски	-	25.897	-	-	184.515	584.298	794.710
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	53.932	-	-	-	-	53.932
Вкупно финансиски обврски	3.823.682	961.541	3.375.839	1.236.978	2.152.933	721.976	12.272.947
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	615.050	-	338.278	430.535	-	-	1.383.863
Вонбилансна пасива	734.023	139.600	344.643	164.379	52.059	-	1.434.704
Рочна неусогласеност	(1.351.429)	1.205	(98.392)	1.126.117	403.776	790.590	871.869

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот од промени во пазарните цени, како на пр. каматната стапка и меѓувалутните курсеви, кои ќе влијаат на приходот на Банката или вредноста на нејзините финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамките на прифатливите параметри, со оптимизација на односот помеѓу превземениот ризик и остварениот приход.

Каматниот ризик или ризикот од промени на пазарните каматни стапки во портфолиото на банкарски активности, претставува ризик од загуба која произлегува од неповолните промени на каматните стапки кои негативно ќе влијаат на профитот и капиталот на Банката.

Банката е изложена на ризик од промена на каматните стапки се додека каматноносните средства (вклучувајќи ги и вложувањата) и каматноносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или се во различни износи. Земајќи во предвид дека совршено усогласување на средствата и обврските е реално невозможно, банката дефинира максимален износ на прифатлив ризик од промена на каматните стапки кој претставува соодветен инструмент за управување со овој ризик.

Банката има воспоставено систем на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности, кој одговара на природата, обемот и сложеноста на финансиските активности кои што ги врши.

Секторот за управување со ризици го анализира ефектот врз билансите на банката од значајни промени на каматните стапки кои резултираат од сегашни и очекувани нови финансирања, нови бизнис области или рочности на изложеностите. Под-одборот за управување со средства и обврски, како и Одборот за управување со ризици на редовна основа ја следат изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки, како и усогласеноста со лимитите дефинирани во Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки и Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности.

Анализата на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски на Банката, прикажани во однапред дефинирани рамки на достасување, врз основа на преостанатиот период до достасување или следниот датум кога каматните стапки можат да претрпат поместување, е прикажана подолу во табелата:

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промена на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2012 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12. 2012)	160.309	1.721.090	13.382.337	12,86%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
Апрецијација на денарот за 20%	(5.887)	1.715.203	11.953.554	14,35%
Депрецијација на денарот за 20%	5.887	1.726.977	14.727.602	11,73%
Ризик од промена на каматните стапка				
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност				
Комбинирани сценарија				
1) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 10%	(17.227)	1.703.863	14.684.471	11,60%
2) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 30%	(63.455)	1.657.635	14.679.113	11,29%
3) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 50%	(109.684)	1.611.407	14.685.309	10,97%

¹ Ефектот од промена на каматните стапки за 200 базични поени е прикажан во дел А од табела 2.3.2 во позицијата 2. Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолио на банкарски активности.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2011 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2011)	71.468	1.469.932	11.170.449	13,16%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
Апрецијација на денарот за 20%	(4.629)	1.434.551	9.707.331	14,78%
Депрецијација на денарот за 20%	4.629	1.443.809	12.538.414	11,52%
Ризик од промена на каматните стапка				
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност				
Комбинирани сценарија				
1) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 10%	(11.998)	1.427.183	12.505.160	11,41%
2) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 30%	(45.251)	1.393.929	12.480.431	11,17%
3) Депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на кредитите класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за по 50%	(78.505)	1.360.675	12.480.430	10,90%

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промена на пазарниот ризик

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	Тековна година 2012				Претходна година 2011			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
<i>во илјади денари</i>								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешката Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување не се пополнува бидејќи банката нема издвоено капитал за управување со пазарен ризик.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)****А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки***во илјади денари*

	Позиција	Валута	2012	2011
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	(4.896)	(13.912)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	8.383	1.383
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР ДК (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР ДК	(13.027)	3.401
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР збирно (ФКС + ВКС + ПКС)	збирно	24	108
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		(9.516)	(9.020)
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		1.721.091	1.469.932
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ / СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		(0,55)	(0,61)

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

**2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

во илјади денари

2012 (тековна година)

Финансиски средства

Парични средства и парични еквиваленти
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки
Кредити на и побарувања од други комитенти
Вложувања во хартии од вредност
Останата неспомната каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства

Финансиски обврски

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки
Депозити на други комитенти
Издадени должнички хартии од вредност
Обврски по кредити
Субординирани обврски и хибридни инструменти
Останати неспомнати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски

Нето-билансна позиција

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција

Вкупна нето-позиција

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматноосни средства/обврски
Парични средства и парични еквиваленти	2.125.184	191.011	225.052	-	-	-	2.541.247
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	6.523	-	-	-	6.523
Кредити на и побарувања од други комитенти	2.848.582	943.891	2.958.775	1.849.218	1.937.095	450.178	10.987.739
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	58.942	-	58.942
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	4.973.766	1.134.902	3.190.350	1.849.218	1.996.037	450.178	13.594.451
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	3.202.453	652.013	2.867.685	768.814	613.879	7.175	8.112.019
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	386.526	722.640	521.245	539.461	1.027.382	189.801	3.387.055
Субординирани обврски и хибридни инструменти	184.500	-	-	-	246.000	338.250	768.750
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	3.773.479	1.374.653	3.388.930	1.308.275	1.887.261	535.226	12.267.824
Нето-билансна позиција	1.200.287	(239.751)	(198.580)	540.943	108.776	(85.048)	1.326.627
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	1.200.287	(239.751)	(198.580)	540.943	108.776	(85.048)	1.326.627

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

во илјади денари

2011 (претходна година)

Финансиски средства

Парични средства и парични еквиваленти
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Останати побарувања

Вкупно каматочувствителни финансиски средства

Финансиски обврски

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Депозити на банки
 Депозити на други комитенти
 Издадени должнички хартии од вредност
 Обврски по кредити
 Субординирани обврски и хибридни инструменти
 Останати неспомнати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски

Нето-билансна позиција

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции
 Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција

Вкупна нето-позиција

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
Парични средства и парични еквиваленти	2.069.489	190.138	-	-	-	-	2.259.627
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	3.383	-	-	-	3.383
Кредити на и побарувања од други комитенти	2.119.003	812.720	2.769.899	1.848.672	1.945.857	240.161	9.736.312
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	56.311	-	56.311
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	4.188.492	1.002.858	2.773.282	1.848.672	2.002.168	240.161	12.055.633
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	2.382.503	783.499	2.931.510	749.453	696.671	14.955	7.558.591
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	230.034	701.216	441.122	308.289	636.198	163.226	2.480.085
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	184.515	-	-	-	584.298	768.813
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	2.612.537	1.669.230	3.372.632	1.057.742	1.332.869	762.479	10.807.489
Нето-билансна позиција	1.575.955	(666.372)	(599.350)	790.930	669.299	(522.318)	1.248.144
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	623.474	852	7.911	13.289	-	-	645.526
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	623.474	852	7.911	13.289	-	-	645.526
Вкупна нето-позиција	2.199.429	(665.520)	(591.439)	804.219	669.299	(522.318)	1.893.670

2.3.3 Валутен ризик

Валутниот ризик е ризик од загуба заради промени во меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути, кои негативно ќе влијаат на профитот и капиталот на Банката.

Банката има воспоставено систем за идентификување, мерење, следење и контрола на валутниот ризик на кој е изложена во своето работење, при што се опфатени сите активности и трансакции кои, во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во девизи и во денари индексирани во девизна клаузула, и кои во согласност со книговодствените правила се курсираат на редовна основа.

Согласно политиката за управување со валутен ризик, воспоставувањето на отворени девизни позиции за шпекулативни цели не е дозволено, односно сите трансакции се прават со цел затворање на отворените девизни позиции (отворени како резултат на клиентски трансакции) или со цел обезбедување, односно пласирање на ликвидност. Лимитите на изложеност на валутен ризик се дефинирани во Одлуката за управување со валутен ризик и Политиката за управување со валутен ризик. Лимитите се следат од страна на Секторот за средства и ликвидност, Секторот за платен промет и позадинско работење и Секторот за управување со ризици на дневна основа. Банката се грижи нето изложеноста да се одржува на прифатливо ниво со купување или продавање девизни средства на краток рок кога е неопходно да се справува со краткорочни дебаланси.

Врз основа на податоците од билансот на состојба на ден 31.12.2012, заради утврдување на ефектите од промена на меѓувалутните курсеви и вредноста на денарот во однос на странските валути претпоставка при спроведувањето на сензитивната анализа е процент на депрецијација, односно апрецијација на вредноста на денарот во однос на странските валути од 5%.

Сензитивната анализа ги даде следните резултати:

- Во услови на депрецијација од 5% сопствените средства на банката ќе се зголемат за 1.472 илјади денари (позитивен ефект на курсни разлики), додека коефициентот на капитална адекватност на банката ќе се намали на 12,56% (од 12,87%), односно ефектот на зголемена ризично-пондерирана актива е поголем од ефектот на позитивни курсни разлики.
- Со оглед на фактот дека интерно дефинираниот минимум на коефициентот на капитална адекватност е 12%, стрес тестирањето покажува дека во услови на реализација на ова сценарио банката ќе биде во состојба да ја одржи капиталната адекватност на задоволително ниво.
- Во услови на апрецијација од 5% сопствените средства на банката ќе се намалат за 1.472 илјади денари (негативен ефект на курсни разлики), додека коефициентот на капитална адекватност на банката ќе се зголеми на 13,21%.

Банката ги има следниве значајни девизни позиции:

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари

2012 (тековна година)

Монетарни средства

Парични средства и парични еквиваленти
 Средства за тргување
 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други комитенти
 Вложувања во хартии од вредност
 Вложувања во придружени друштва
 Побарувања за данок на добивка (тековен)
 Останати побарувања
 Заложени средства
 Одложени даночни средства
Вкупно монетарни средства

	МКД	ЕУР	УСД	валути кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	1.109.696	1.198.384	222.351					140.177	2.670.608
Средства за тргување	-	-	-					-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-					-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-					-	-
Кредити на и побарувања од банки	150.185	18.491	6.998					-	175.674
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.467.736	7.481.030	109.184					-	11.057.950
Вложувања во хартии од вредност	179.333	428.671	-					-	608.004
Вложувања во придружени друштва	-	-	-					-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-					-	-
Останати побарувања	42.487	7.965	741					45	51.238
Заложени средства	-	-	-					-	-
Одложени даночни средства	-	-	-					-	-
Вкупно монетарни средства	4.949.437	9.134.541	339.274					140.222	14.563.474
Монетарни обврски									
Обврски за тргување	-	-	-					-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-					-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-					-	-
Депозити на банки	-	30	303					-	333
Депозити на други комитенти	3.790.760	5.177.992	332.985					114.302	9.416.039
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-					-	-
Обврски по кредити	149.748	3.235.076	-					-	3.384.824
Субординирани обврски	(1.547)	796.809	-					-	795.262
Обврски за данок на добивка (тековен)	519	-	-					-	519
Одложени даночни обврски	-	-	-					-	-
Останати обврски	21.266	49.938	4.176					1.476	76.856
Вкупно монетарни обврски	3.960.746	9.259.845	337.464					115.778	13.673.833
Нето-позиција	988.691	(125.304)	1.810					24.444	889.641

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2.3.3 Валутен ризик

	МКД	ЕУР	УСД	валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупно монетарните средства/обврски				Други валути	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
2011 (претходна година)									
Монетарни средства									
Парични средства и парични еквиваленти	1.322.853	1.056.951	347.278					109.061	2.836.143
Средства за тргување	-	-	-					-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-					-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-					-	-
Кредити на и побарувања од банки	(61)	20.679	7.130					-	27.748
Кредити на и побарувања од други комитенти	3.390.556	6.333.686	49.113					-	9.773.355
Вложувања во хартии од вредност	-	56.548	-					-	56.548
Вложувања во придружени друштва	-	-	-					-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	309	-	-					-	309
Останати побарувања	54.948	5.909	1.149					65	62.071
Заложени средства	-	-	-					-	-
Одложени даночни средства	-	-	-					-	-
Вкупно монетарни средства	4.768.605	7.473.773	404.670					109.126	12.756.174
Монетарни обврски									
Обврски за тргување	-	-	-					-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-					-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-					-	-
Депозити на банки	-	1.216	237					-	1.453
Депозити на други комитенти	3.489.775	4.948.489	402.796					92.238	8.933.298
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-					-	-
Обврски по кредити	253.998	2.235.556	-					-	2.489.554
Субординирани обврски	(1.779)	796.489	-					-	794.710
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-					-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-					-	-
Останати обврски	544.217	(508.810)	1.637					16.888	53.932
Вкупно монетарни обврски	4.286.211	7.472.940	404.670					109.126	12.272.947
Нето-позиција	482.394	833	-					-	483.227

3. Адекватност на капиталот

Цели на Банката во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствуваат со барањата за капитал согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и внатрешно утврдените лимити;
- Да се обезбеди долгорочна стабилност за да се овозможи стабилен и континуиран поврат за акционерите и останатите заинтересирани лица;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи деловниот развој на Банката.

Адекватноста на капиталот и висината на сопствените средства се следат од страна на Пододборот за управување со средства и обврски на Банката на редовна месечна основа, во согласност со внатрешно утврдени лимити. Народна Банка на Република Македонија се известува на тримесечна основа.

Народна Банка на Република Македонија пропишува:

- а) банката да одржува минимално ниво на регулаторен капитал од МКД 560.000.000; и
- б) банката да одржи стапка на адекватност на капиталот од или над меѓународно договорениот минимум од 8%.

Сопствените средства на Банката според регулативата на Народна Банка на Република Македонија се поделени во две групи:

- Основен капитал кој вклучува: уплатени и запишани обични акции и премија; и резерви и задржана добивка, додека нематеријалните средства претставуваат одбитни ставки при пресметката на основниот капитал.
- Дополнителен капитал кој вклучува хибриден и субординиран инструмент и ревалоризациски резерви.

За пресметување на активата (билансна и вонбилансна) пондерирана според кредитен ризик се користат 7 ризични пондери, согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, класифицирани според нивната природа, одразувајќи ја проценката за кредитен, пазарен и ризик од трета страна и друг тип на ризик поврзан со секое средство, земајќи го во предвид и обезбедувањето кое ги исполнува критериумите.

Коефициентот за адекватност на капиталот се добива како однос помеѓу сопствените средства на Банката и збирот од активата (билансна и вонбилансна) пондерирана според ризици согласно одредбите од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Табелата подолу претставува сумарен преглед на сопствените средства и коефициентот на адекватност на капиталот на Банката за годината што завршува на 31 декември 2012 година.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

3.1. Извештај за стапката на адекватност на капиталот

во илјади денари

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2012
I	Актива пондерирана според кредитниот ризик	
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	11.525.044
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	922.004
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК	
3	Агрегатна девизна позиција	26.665
4	Нето-позиција во злато	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	2.133
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	26.665
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК	
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	144.272
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	1.803.405
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ	
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	13.355.114
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	1.068.409
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	1.721.091
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	12,89%

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)*

I АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		Претходна година 2011
1	Билансна актива пондерирана според кредитниот ризик	10.163.454
2	Вонбилансна актива пондерирана според кредитниот ризик	822.297
3	Актива пондерирана според кредитниот ризик (1+2)	10.985.751
4	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	878.860
II АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
5	Агрегатна девизна позиција	184.698
6	Нето-позиција во злато	-
7	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	14.776
8	Актива пондерирана според валутниот ризик	184.698
III АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИ РИЗИЦИ		
9	Капитал потребен за покривање на ризик од промена на цените на стоките	-
10	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8)	-
10	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-
10	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-
10	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-
10	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	-
11	Капитал потребен за покривање на ризик од порамнување/испорака	-
11	Капитал потребен за покривање на ризик од другата договорна страна	-
11	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-
11	Капитал потребен за покривање на другите ризици (9+10)	-
12	Актива пондерирана според други ризици	-
IV АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ (3+8+12)		11.170.449
13	Капитал потребен за покривање на ризиците	893.636
V СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		1.469.932
VI АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (V/IV)		13,16%

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

3.2. Извештај за сопствени средства

во илјади денари

Ред.бр.	Опис	Тековна година 2012
Основен капитал		
		798.258
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	
1.1	Номинална вредност	723.625
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	723.625
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	
1.2	Премија	74.633
1.2.1	Премија од обични акции	74.633
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	
2	Резерви и задржана добивка или загуба	409.453
2.1	Резервен фонд	84.505
		324.948
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-
2.4	Тековна добивка	
3	Позиции како резултат на консолидација	-
3.1	Малцинско учество	
3.2	Резерви од курсни разлики	-
3.3	Останати разлики	
4	Одбитни ставки	(11.426)
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	
4.2	Откупени сопствени акции	
4.3	Нематеријални средства	(11.425)
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-
4.5	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како резултат на сметководствено доцнење	(1)
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	-
4.7	Други одбитни ставки	-
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1.196.286
Дополнителен капитал		
		-
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата врз основа на овие акции	
5.1	Номинална вредност	-
5.2	Премија	
6	Ревалоризациски резерви	2.055
7	Хибридни инструменти	184.500
8	Субординирани инструменти	338.250
		-
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ	524.805

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)*

Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал		
10	Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-
11	Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10	-
12	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (I+II)	-
13	Вложувања во капиталот на друштвата за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал	-
15	Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	-
IV	Основен капитал по одбитните ставки	1.196.286
V	Дополнителен капитал по одбитните ставки	524.805
Сопствени средства		
VI	Основен капитал	1.196.286
VII	Дополнителен капитал	524.805
VIII	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	1.721.091

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Основен капитал		Претходна година 2011
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	613.712
1,1	Номинална вредност	613.712
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	613.712
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-
1,2	Премија	-
1.2.1	Премија од обични акции	-
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-
2	Резерви и задржана добивка или загуба	344.321
2,1	Резервен фонд	73.785
2,2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	270.536
2,3	Акумулирана загуба од претходни години	-
2,4	Тековна добивка	-
2,5	Нереализирана загуба од сопственички хартии од вредност расположливи за продажба	-
3	Позиции како резултат на консолидација	-
3,1	Малцинско учество	-
3,2	Резерви од курсни разлики	-
3,3	Останати разлики	-
4	Одбитни ставки	(10.893)
4,1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-
4,2	Сопствени акции	-
4,3	Нематеријални средства	(10.060)
4,4	Нето-негативни ревалоризациски резерви	(833)
4,5	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/ посебни резерви	-
4,6	Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-
5	Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки	947.140
6	Износ на останати позиции кои можат да се вклучат во основниот капитал	-
!	<u>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</u>	947.140

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Дополнителен капитал I

7	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции	-
7,1	Номинална вредност	-
7,2	Премија	-
8	Ревалоризациски резерви	-
9	Хибридни капитални инструменти	184.515
10	Субординирани инструменти	338.278
11	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал I	338.278
II	<u>ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I</u>	<u>522.793</u>

Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I

12	Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-
13	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 12	-
14	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридни инструменти и други инструменти кој надминува 10% од (I+II)	-
15	Директни вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	-
16	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	-
17	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
18	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-
III	<u>ОДБИТНИ СТАВКИ</u>	
IV	<u>Основен капитал по одбитни ставки</u>	<u>947.140</u>
V	<u>Дополнителен капитал I по одбитни ставки</u>	<u>522.793</u>

Дополнителен капитал II

19	Субординирани инструменти од дополнителен капитал II	
20	Дополнителен капитал I и II	522.793
21	Дозволен износ на дополнителен капитал I и II	522.793
21,1	Дополнителен капитал I	522.793
21,2	Дополнителен капитал II	-
22	Вишок на основен капитал	53.504
22,1	Вишок на основен капитал (150%)	80.256
22,2	Вишок на основен капитал (250%)	133.760
VI	<u>Дозволен износ на дополнителен капитал II</u>	

Сопствени средства

VII	<u>Основен капитал</u>	<u>947.140</u>
VIII	<u>Дополнителен капитал I</u>	<u>522.793</u>
IX	<u>Дополнителен капитал II</u>	
X	<u>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</u>	<u>1.469.933</u>

4. Известување според сегментите

Оперативни сегменти

Значајни оперативни сегменти на банката се:

- Работа со население - дадени кредити, гаранции и акредитиви, услуги за платен промет, кредитни картички, тековни и орочени депозити на физички лица и самостојни вршители на дејност;
- Корпоративно банкарство - дадени кредити, гаранции и акредитиви, тековни и орочени депозити, услуги за платен промет на нефинансиски и финансиски друштва;
- Инвестициско банкарство - управување со средства на други лица, советодавни услуги, услуги поврзани со издавање на хартии од вредност итн.

Распределбата на билансните позиции според оперативните сегменти е прикажана во табелата подолу:

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4 А. Оперативни сегменти

во илјади денари

2012

Нето-приходи/(расходи) од камата
 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести
 Нето-приходи од тргување
 Нето-приходи од други финансиски инструменти
 евидентирани по објективната вредност
 Останати оперативни приходи
 Приходи реализирани помеѓу сегментите
Вкупно приходи по сегмент

Исправка на вредноста на финансиските средства,
 на нето-основа
 Загуба поради оштетување на нефинансиските
 средства, на нето-основа
 Амортизација
 Трошоци за реструктурирање
 Трошоци за вложување во недвижности и опрема
 Останати расходи
Вкупно расходи по сегмент
 Финансиски резултат по сегмент
 Данок од добивка
Добивка/(загуба) за финансиската година

Вкупна актива по сегмент
 Неалоцирана актива по сегмент
Вкупна актива

Вкупно обврски по сегмент
 Неалоцирани обврски по сегмент
Вкупно обврски

	Оперативни сегменти				Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно:
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Држава			
Нето-приходи/(расходи) од камата	252.095	487.745	-	14.543			754.383
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	67.288	166.474	-	9			233.771
Нето-приходи од тргување							
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност							
Останати оперативни приходи						48.300	48.300
Приходи реализирани помеѓу сегментите							
Вкупно приходи по сегмент	319.383	654.219		14.552		48.300	1.036.454
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(96.421)	(27.001)					(123.422)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		(2.077)					(2.077)
Амортизација						(79.008)	(79.008)
Трошоци за реструктурирање							
Трошоци за вложување во недвижности и опрема							
Останати расходи	(23.706)					(645.802)	(669.508)
Вкупно расходи по сегмент	(120.127)	(29.078)				(724.810)	(874.015)
Финансиски резултат по сегмент	199.255	625.141		14.552		(676.509)	162.439
Данок од добивка							(2.130)
Добивка/(загуба) за финансиската година							160.309
Вкупна актива по сегмент	3.379.656	7.997.767		608.004			11.985.427
Неалоцирана актива по сегмент						3.068.506	3.068.506
Вкупна актива	3.379.656	7.997.767		608.004		3.068.506	15.053.933
Вкупно обврски по сегмент	(6.823.008)	(6.857.427)		(2.909)			(13.683.344)
Неалоцирани обврски по сегмент							
Вкупно обврски	(6.823.008)	(6.857.427)		(2.909)			(13.683.344)

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4 А. Оперативни сегменти

во илјади денари

2011

Нето-приходи/(расходи) од камата

295.777

380.359

-

4.074

-

-

680.210

Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

72.189

139.818

-

7

-

212.014

Нето-приходи од тргување

-

-

-

-

-

-

Нето-приходи од други финансиски инструменти
евидентирани по објективната вредност

-

-

-

-

-

-

Останати оперативни приходи

-

-

-

-

51.942

51.942

Приходи реализирани помеѓу сегментите

-

-

-

-

-

-

Вкупно приходи по сегмент

367.966

520.177

-

4.081

51.942

944.166

Исправка на вредноста на финансиските средства,
на нето-основа

(88.112)

(24.545)

-

-

-

(112.657)

Загуба поради оштетување на нефинансиските
средства, на нето-основа

-

(4.099)

-

-

-

(4.099)

Амортизација

-

-

-

-

(82.599)

(82.599)

Трошоци за реструктурирање

-

-

-

-

-

-

Трошоци за вложување во недвижности и опрема

-

-

-

-

-

-

Останати расходи

(26.747)

-

-

-

(644.578)

(671.325)

Вкупно расходи по сегмент

(114.859)

(28.644)

-

(727.177)

(870.680)

Финансиски резултат по сегмент

253.107

491.533

-

4.081

(675.235)

73.486

Данок од добивка

-

-

-

-

-

(2.018)

Добивка/(загуба) за финансиската година

-

-

-

-

-

71.468

Вкупна актива по сегмент

3.655.426

6.320.745

-

56.548

-

10.032.719

Неалоцирана актива по сегмент

3.655.426

6.320.745

-

56.548

3.278.490

3.278.490

Вкупна актива

3.655.426

6.320.745

-

56.548

3.278.490

13.311.209

Вкупно обврски по сегмент

(6.680.850)

(5.597.072)

-

(2.953)

-

(12.280.875)

Неалоцирани обврски по сегмент

-

-

-

-

-

-

Вкупно обврски

(6.680.850)

(5.597.072)

-

(2.953)

-

(12.280.875)

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4 Б.Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти

	Оперативни сегменти				Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно:
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Држава			
<i>во илјади денари</i>							
2012							
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)							
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)							
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
2011							
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)							
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)							
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***4 В. Географски подрачја**

Географски сегменти каде банката извршува деловни активности претставуваат:

- земјите-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

Распределба на билансните позиции според географски подрачја е прикажана во табелата подолу:

<i>Во илјади денари</i>	Република Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД (без ЕУ)	Останато	Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2012								
<i>Вкупни приходи</i>	947.939	84.193		3.767	555	-	-	1.036.454
<i>Вкупна актива</i>	14.205.992	616.620		225.408	5.913	-	-	15.053.933
2011								
<i>Вкупни приходи</i>	858.471	80.902	-	3.574	1.219	-	-	944.166
<i>Вкупна актива</i>	12.637.616	412.998	-	249.366	11.229	-	-	13.311.209

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност. Табелата подоле ги сумира сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	2.670.608	2.670.608	2.836.143	2.836.143
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	175.674	175.632	27.748	27.744
Кредити на и побарувања од други комитенти	11.057.950	10.877.572	9.773.355	9.805.730
Вложувања во хартии од вредност	608.004	608.004	56.548	56.548
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	309	309
Останати побарувања	51.238	51.238	62.071	62.071
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	333	333	1.453	1.453
Депозити на други комитенти	9.416.039	9.233.330	8.933.298	8.681.132
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	3.384.824	3.165.284	2.489.554	2.319.710
Субординирани обврски	795.262	717.659	794.710	637.417
Обврски за данок на добивка (тековен)	519	519	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	76.856	76.856	53.932	53.932

Парични средства и парични еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти вклучуваат меѓубанкарски пласмани. Објективната вредност на пласманите и преку ноќ орочените депозити поради краткиот рок на достасување соодветствува со нивната сметководствената вредност.

Кредити на и побарувања од банки

Објективната вредност на кредити на и побарувања од банки е пресметана врз основа на дисконтирање на идните парични текови. Објективната вредност на кредитите на и побарувања од банки со променливи стапка соодветствува со нивната сметководствена вредност.

Пласмани во кредити на и побарувања од други коминтенти

Кредити на и побарувања од други коминтенти се прикажани според амортизирана набавна вредност намалени за износот на исправка на вредност. Објективната вредност на кредитите на и побарувања од други коминтенти со променлива каматна стапка соодветствува со нивната сметководствена вредност. Објективната вредност на кредитите на и побарувања од други коминтенти со фиксни каматни стапки ја претставуваат сегашната вредност на проценетиот, очекуван иден паричен прилив. За да се определи објективната вредност, проценетите паричен приливи се дисконтираат со каматната стапка на датумот на билансот на состојба.

Депозити и обврски по кредити

Објективната вредност на депозитите по видување вклучувајќи ги некаматносни депозити ја претставува вредност која за истите се плаќа по видување.

Објективната вредност на орочените депозити со променлива каматна стапка соодветствува на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Сметководствената вредност на обврските по кредити со променливи каматни стапки поради прилагодувањето на каматните стапки не се разликува значајно од пазарната вредност.

Објективната вредност на орочените депозити со фиксна каматна стапка и на кредитите без котирана пазарна цена се определува врз база на дисконтирани парични текови притоа користејќи ги каматните стапки за нови задолжувања со слична рочност.

Банката ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните импути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Во Ниво 1 влегуваат вложувањата на банката во Еврообврзница на номинален износ од 1.000.000 ЕУР. Вреднувањето на вложувањата во Еврообврзницата се по објективна вредност. Разликата помеѓу објективна вредност и амортизираната набавна вредност се признава директно во капиталот се до моментот на депривирање на хартиите од вредност. Добивките и загубите од промените во објективната вредност на хартиите од вредност се евидентираат во ревалоризационата резерва.

Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Банката има класификувано инструменти во ниво 2 и тоа вложувањата во Државни записи со и без девизна клаузула на номинален износ од 552.500 илјади МКД.

Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари. Банката нема класификувано инструменти во ниво 3.

Еврообврзницата која што Банката ја поседува е котирана од страна на Блумберг и Банката прави редовна ревалоризација на објективната вредност на Еврообврзницата според пазарните промени објавени на Блумберг.

Вреднувањето на Државните записи се спроведува со примена на техники за вреднување коишто како влезни информации ги користат пазарните каматни стапки достапни на примарниот пазар за Државни хартии од вредност.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

5. Б.1 Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари

31 Декември 2012

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Дериватни средства чувани за управување со ризик
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

31 Декември 2011

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Дериватни средства чувани за управување со ризик
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23.1				
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23.1	59.180	548.824	-	608.004
Вкупно	59.180	548.824	-	608.004
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

5 Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

5 Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

<i>во илјади денари</i>	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2011							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 година	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***6. Нето приходи од камати****А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	22.720	21.225
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	10.927	6.360
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.156.429	1.135.581
Вложувања во хартии од вредност	4.753	3.655
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	10.720	8.568
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.205.549	1.175.389
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	20	46
Депозити на други комитенти	301.053	345.169
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	70.140	70.871
Субординирани обврски	73.919	76.329
Останати обврски	6.034	2.764
Вкупно расходи за камата	451.166	495.179
Нето-приходи/(расходи) од камата	754.383	680.210

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	625.850	548.959
Држава	25.475	16.778
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	34.806	21.990
Останати финансиски друштва (небанкарски)	3.574	2.019
Домаќинства	504.365	571.473
Нерезиденти	760	5.601
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	10.719	8.569
Наплатени претходно отпишани камати		-
Вкупно приходи од камата	1.205.549	1.175.389
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	18.727	16.522
Држава	2	12
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1	18
Банки	21.979	15.571
Останати финансиски друштва (небанкарски)	45.306	53.970
Домаќинства	248.548	269.632
Нерезиденти	116.603	139.454
Вкупно расходи за камата	451.166	495.179
Нето-приходи/(расходи) од камата	754.383	680.210

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

<i>во илјади денари</i>		
Тековна година 2012	Претходна година 2011	
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	40.516	48.381
Платен промет	-	-
-во земјата	114.265	94.265
-со странство	103.009	88.260
Акредитиви и гаранции	25.615	15.846
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	4.488	3.694
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	287.893	250.446
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	3.402	1.695
Платен промет	-	-
-во земјата	13.593	11.299
-со странство	29.513	25.438
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	7.614	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	54.122	38.432
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	233.771	212.014

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	185.074	147.506
Држава	9	7
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	726	857
Банки	3.878	3.411
Останати финансиски друштва (небанкарски)	982	731
Домаќинства	67.288	72.189
Нерезиденти	29.936	25.745
Вкупно приходи од провизии и надомести	287.893	250.446
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	13.593	11.298
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Нерезиденти	40.529	27.134
Вкупно расходи за провизии и надомести	54.122	38.432
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	233.771	212.014

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

8. Нето-приходи од тргување

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>		
-реализирана	-	-
-нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

во илјади денари	
Тековна година 2012	Претходна година 2010
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>	
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	
- реализирана	-
- нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	
-реализирана	-
-нереализирана	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>	
-реализирана	-
-нереализирана	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики**

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	33.046
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	528
- курсни разлики на исправка на вредност на финансиски средства, на нето-основа	-
- курсни разлики на посебната резерва за вонбилансната изложеност на нето основа	-
- останати курсни разлики на нето-основа	-
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	33.574

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***11.Останати приходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	3.907
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	110	52
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	2.155	101
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	-	-
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	75	
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	17	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
Приходи по основ на поврат на трошоци направени од банката во име и за сметка на др.лица	4.166	9.275
Невообичаени приходи	345	411
приходи од минати години	1.517	4.622
Вкупно останати приходи од дејноста	8.385	18.368

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

12.Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други коминтенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансискит е средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за камата	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
<i>Во илјади денари</i>									
2012									
Исправка на вредноста на поединечна основа									
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	346	527.531	-	-	724	-	-	15.704	544.305
	(727)	(418.987)	-	-	(732)	-	-	(5.227)	(425.673)
	(381)	108.544	-	-	(8)	-	-	10.477	118.632
Исправката на вредноста на групна основа									
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	25.677	-	-	-	-	-	390	26.067
		(20.932)	-	-	-	-	-	(344)	(21.276)
	-	4.745	-	-	-	-	-	46	4.791
Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	(381)	113.288	-	-	(8)	-	0	10.523	123.422

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2011									
Исправка на вредноста на поединечна основа									
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	484	252.144	-	-	682	-	4.515	257.825	
	(150)	(141.173)	-	-	(761)	-	(1.049)	(143.133)	
	334	110.971	-	-	(79)	-	3.466	114.692	
Исправката на вредноста на групна основа									
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	4.968	-	-	-	-	147	5.115	
	-	(7.105)	-	-	-	-	(45)	(7.150)	
		(2.137)	-	-	-	-	102	(2.035)	
Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	334	108.834	-	-	(79)	-	3.568	112.657	

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

<i>во илјади денари</i>		Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2012								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	(2.077)	-	-	-	(2.077)
		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		-	-	(2.077)	-	-	-	(2.077)
2011								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	(4.099)	-	-	-	(4.099)
		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		-	-	(4.099)	-	-	-	(4.099)

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***14. Трошоци за вработените**

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Краткорочни користи за вработените		
Плати	164.006	174.551
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	79.864	83.907
Краткорочни платени отсуства	1.233	1.264
Трошоци за привремено вработување	2.598	1.887
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	19.825	25.506
	267.526	287.115
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	(8)	(2.446)
	(8)	(2.446)
Користи поради престанокот на вработувањето	8.355	5.887
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно трошоци за вработените	275.873	290.556

Просечен број на вработени во банката во текот на годината е 433 вработени (2011: 494).

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***15. Амортизација**

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Амортизација на нематеријалните средства	
Интерно развиен софтвер	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	14.925
Други интерно развиени нематеријални средства	-
Други нематеријални средства	5.561
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-
21.066	20.486
Амортизација на недвижностите и опремата	
Градежни објекти	3.748
Транспортни средства	4.788
Мебел и канцелариска опрема	4.498
Останата опрема	7.141
Други ставки на недвижностите и опремата	34.040
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	7.898
57.942	62.113
Вкупно амортизација	82.599

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

16.Останати расходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	48.002	46.238
Премии за осигурување на имотот и на вработените	2.781	3.031
Материјали и услуги	173.324	176.382
Административни и трошоци за маркетинг	54.034	51.495
Останати даноци и придонеси	11.890	13.213
Трошоци за кирии	69.981	74.732
Трошоци за судски спорови	11.072	220
Посебна резерва за вонбилансна изложеност. на нето-основа	2.786	1.296
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените. на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови. на нето-основа	60	60
Други резервирања. на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
-недвижности и опрема	-	-
-нематеријални средства	-	-
-преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
-нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато	19.705	14.102
Вкупно останати расходи од дејноста	393.635	380.769

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***17. Данок од добивка****А. Расходи/приходи за тековен и одложен данок**

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Тековен данок на добивка</i>	
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	1.668
Корекции за претходни години	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-
Останато	-
2.130	1.668
<i>Одложен данок на добивка</i>	
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	350
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-
Промени во даночната стапка	-
Воведување нови даноци	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-
Останато	-
-	350
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	2.018
2.130	2.018

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)*

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Тековен данок на добивка</i>	
Признаен во билансот на успех	1.668
Признаен во капиталот и резервите	-
	1.668
<i>Одложен данок на добивка</i>	
Признаен во билансот на успех	350
Признаен во капиталот и резервите	(338)
	12
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	1.680

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		162.439		73.486
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	-	-	0%	0
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	1%	2.130	2%	1.669
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	0,48%	350
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка		2.130		2.019
Просечна ефективна даночна стапка	1%		2%	

Управата за јавни приходи може во секое време да изврши проверка на сметководствената документација и сметководствената евиденција во наредните 5 години за периодот кој е предмет на известување и може да наметне дополнителни даночни обврски. Управниот Одбор на Банката не е запознаен со настани кои би предизвикале потенцијални материјални обврски по овој основ.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

	Тековна година 2012			Претходна година 2011		
	Пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	Пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	2.569	-	2.569	833	-	833
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	2.569		2.569	833	-	833

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***18. Парични средства и парични еквиваленти**

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Парични средства во благајна	429.749	438.490
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	468.167	562.247
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	663.752	400.413
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	705	15.589
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	349.711	469.239
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	139.952	261.440
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарување врз основа на камата (Исправка на вредноста)	404	808
	-	-
<i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i>	2.052.440	2.148.226
Задолжителни депозити во странска валута	618.472	681.076
Ограничени депозити	-	7.130
(Исправка на вредноста)	(304)	(289)
Вкупно	2.670.608	2.836.143

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)*

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	289	362
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	721	682
(ослободување на исправката на вредноста)	(713)	(761)
ефект од курсни разлики	7	6
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	304	289

Банката има обврска да ја исполни задолжителната резерва во денари, во денари со валутна клаузула и во странска валута по стапки дефинирани со Одлуката за задолжителна резерва на Народната банка на Република Македонија. Пресметката на задолжителната резерва за банките е регулирана во истата Одлука.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

19. Средства за тргување

А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Хартии од вредност за тргување</i>	
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
-	-
Вкупно средства за тргување	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицирани средства за тргување

	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	сметководствена вредност на 31.12.2012	објективна вредност на 31.12.2012	сметководствена вредност на 31.12.2011	објективна вредност на 31.12.2011
<i>во илјади денари</i>				
Средства за тргување прекласифицирани во 2011 во:				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2010 во:				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2012		Прекласифицирани во текот на 2011			
	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(загуби) 2012	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(загуби) 2012	Биланс на успех 2011	Останати добивки/(загуби) 2011
<i>во илјади денари</i>						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

во илјади денари

Средства за тргување
прекласифицирани во
финансиски средства
расположливи за продажба
- нето-приходи од тргување
Средства за тргување
прекласифицирани во
кредити и побарувања од
банки
- нето-приходи од тргување
Средства за тргување
прекласифицирани во
кредити и побарувања од
други комитенти
- нето-приходи од тргување

	Прекласифицирани во текот на 2012	Прекласифицирани во текот на 2011	
	Биланс на успех 2012	Биланс на успех 2012	Биланс на успех 2011
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

21.Дериватни средства и обврски чувани за управување со ризик

	<i>во илјади денари</i>			
	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
<i>Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик според видот на променливата</i>				
<i>Деривати чувани за управување со ризик</i>				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<i>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</i>	-	-	-	-
<i>според видот на заштита од ризик</i>				
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
<i>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</i>	-	-	-	-
<i>Вградени деривати</i>	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<i>Вкупно вградени деривати</i>	-	-	-	-
<i>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</i>	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

22. Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

<i>во илјади денари</i>					
Тековна година		2012	Претходна година		2011
		краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки					
-домашни банки	-	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	-	-	-	-	-
-домашни банки	150.000	-	-	-	-
- странски банки	20.470	-	17.463	-	-
Репо	-	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-
-домашни банки	437	-	593	-	-
-странски банки	5.040	-	10.346	-	-
Побарувања врз основа на камата	-	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	175.947	-	28.402	-	-
(Исправка на вредноста)	(273)	-	(654)	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	175.674	-	27.748	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	320
Исправка на вредноста за годината	
- дополнителна исправка на вредноста	484
- (ослободување на исправката на вредноста)	(150)
- ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	654

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	во илјади денари			
	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
-побарувања по главница	2.363.501	5.431.775	1.421.799	4.782.893
-побарувања врз основа на камати	24.219	40.394	11.093	28.997
Држава	-	-	-	-
-побарувања по главница	-	-	-	-
-побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-	-	-
-побарувања по главница	-	-	-	-
-побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки	-	-	-	-
-побарувања по главница	-	-	-	-
-побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства	-	-	-	-
-побарувања по главница	-	-	-	-
-станбени кредити	939	1.249.314	317	1.227.353
-потрошувачки кредити	424	44.545	1.181	46.492
-автомобилски кредити	-	13.622	146	273.982
-хипотекарни кредити	-	-	-	-
-кредитни картички	-	29.367	-	35.545
-други кредити	92.895	2.134.958	60.851	2.210.092
-побарувања врз основа на камати	687	39.953	474	31.031
Нерезиденти, освен банки	-	-	-	-
-побарувања по главница	14	-	15	20
-побарувања врз основа на камати	-	-	-	1
Тековна достасаност	184.007	(184.007)	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	2.666.686	8.799.921	1.495.876	8.636.406
(Исправка на вредноста)	(19.222)	(389.435)	(52.990)	(305.937)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	2.647.464	8.410.486	1.442.886	8.330.469

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	322.797	259.032
Исправка на вредноста за годината		
-дополнителна исправка на вредноста	594.659	252.144
-(ослободување на исправката на вредноста)	(476.103)	(141.173)
- ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(73.427)	(47.206)
Состојба на 31 декември	367.926	322.797
Движење на исправката на вредноста на групна основа		
Состојба на 1 јануари	36.130	41.288
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	41.426	4.968
(ослободување на исправката на вредноста)	(36.681)	(7.105)
ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(144)	(3.021)
Состојба на 31 декември	40.731	36.130
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	408.657	358.927

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
- парични депозити (во депо и/или	259.291	391.605
ограничени на сметки во банката)		
- државни хартии од вредност	-	-
- државни безусловни гаранции	-	-
- банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот	-	-
- имот за сопствена употреба (станови, куќи)	754.851	2.032.841
- имот за вршење дејност	3.800.242	1.731.965
Залог на подвижен имот	1.062.064	1.657.775
Останати видови обезбедување	5.181.502	3.959.169
Необезбедени	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	11.057.950	9.773.355

23. Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба го вклучуваат вложувањето во Еврообврзницата во износ од 1.000.000 ЕУР со иницијален рок на достасување од 2.211 дена и каматна стапка од 7,178%. Покрај Еврообврзницата, Банката има вложувања во Државни записи со и без девизна клаузула на номинален износ од 552.500.000 МКД.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

23.1. Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	548.824	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	59.180	56.548
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	608.004	56.548
<i>Котирани</i>	-	-
<i>Некотирани</i>	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
<i>Котирани</i>	-	-
<i>Некотирани</i>	-	-
<i>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста</i>	608.004	56.548
(Исправка на вредноста)	-	-
<i>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста</i>	608.004	56.548

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)*

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-
ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

Еврообврзницата која што Баката ја поседува е котирана од страна на Блумберг и Банката прави редовна ревалоризација на објективната вредност на Еврообврзницата според пазарните промени објавени на Блумберг.

Вреднувањето на Државните записи се спроведува со примена на техники за вреднување коишто како влезни информации ги користат пазарните каматни стапки достапни на примарниот пазар за Државни хартии од вредност.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	Тековна година 2012		Претходна година 2011		
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2012	објективна вредност на 31.12.2012	сметководстве на вредност на 31.12.2011	објективна вредност на 31.12.2011
<i>во илјади денари</i>					
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2011					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2010					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(загуби) 2012	Биланс на успех 2011	Останати добивки/(загуби) 2011
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалорозациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалорозациски резерви	-	-	-	-
	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2012	Останати добивки/(загуби) 2012	Биланс на успех 2011	Останати добивки/(загуби) 2011
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

23.2. Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
-	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-
ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

24. Вложувања во подружници и во придружени друштва

A. Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

B. Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финансиска година
2012	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***25. Останати побарувања**

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Побарувања од купувачите	44
Однапред платени трошоци	3.839
Пресметани одложени приходи	-
Побарувања за провизии и надомести	19.285
Побарувања од вработените	46
Аванси за нематеријални средства	19
Аванси за недвижности и опрема	40
Останато	-
- побарувања по основ на платени надомести за сметка на други	692
- побарувања по основ на даноци	2
- побарувања по краткорочно побарување на операции со картички	-
- побарувања по касов кусок	810
- побарувања по основ на исплати за брз трансфер на пари	4.568
- други побарувања	7.093
Побаруванја од АТМ трансакции	32.361
<i>Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста</i>	68.799
<i>(Исправка на вредноста)</i>	<i>(6.728)</i>
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	62.071

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)*

<i>во илјади денари</i>		
Тековна година 2012	Претходна година 2011	
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	6.728	10.389
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	30.192	4.662
(ослободување на исправката на вредноста)	(14.862)	(1.094)
ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(10.282)	(7.229)
Состојба на 31 декември	11.776	6.728

26. Заложени средства

<i>во илјади денари</i>		
Тековна година 2012	Претходна година 2011	
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2011	19.674	49.578	26.093	1.845	7.911	105.101
преземени во текот на годината	414	21.280	1.270	24.911	2.661	50.536
(продадени во текот на годината)	-	-	(11.819)	-	(6.835)	(18.654)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Трансфер помеѓу категории		(8.472)		8.472		
Состојба на 31 декември 2011	20.088	62.386	15.544	35.228	3.737	136.983
Состојба на 1 јануари 2012	20.088	62.386	15.544	35.228	3.737	136.983
преземени во текот на годината	1.674	9.725	1.167	8.736	3.146	24.448
(продадени во текот на годината)	(350)	(28.173)	(1.707)	(7.670)	(4.907)	(42.807)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Трансфер помеѓу категории						
Состојба на 31 декември 2012	21.412	43.938	15.004	36.294	1.976	118.624
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2011	-	(16.000)	(11.790)	-	(33)	(27.823)
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	(2.093)	-	(2.006)	(4.099)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)			6.411		1.525	7.936
Состојба на 31 декември 2011	-	(16.000)	(7.472)	-	(514)	(23.986)
Состојба на 1 јануари 2012	-	(16.000)	(7.472)	-	(514)	(23.986)
загуба поради оштетување во текот на годината	(414)	-	(1.465)	-	(197)	(2.076)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)						
Состојба на 31 декември 2012	(414)	(16.000)	(8.937)	0	(711)	(26.062)
на 1 јануари 2011	19.674	33.577	14.304	1.845	7.878	77.278
на 31 декември 2011	20.088	46.386	8.072	35.228	3.223	112.997
на 31 декември 2012	20.998	27.938	6.067	36.294	1.265	92.561

Согласно Одлуката на НБРМ за сметководствениот и регулаторниот третман за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања Банката е должна најмалку еднаш во период од дванаесет месеци да обезбеди проценка на вредноста на преземеното средство од страна на овластени проценители. Објективната вредност на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања со 31 декември 2012 изнесува 92.561 илјади денари.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност							
<i>Состојба на 1 јануари 2011</i>		108.583		42.295			150.878
зголемувања преку нови набавки		3.894		16.988			20.882
зголемувања преку интерен развој							
зголемувања преку деловни комбинации							
(отуѓување и расходување)							
(отуѓувања преку деловни комбинации)							
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)							
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба							
<i>Состојба на 31 декември 2011</i>		112.477		59.283			171.760
<i>Состојба на 1 јануари 2012</i>		112.477		59.283			171.760
зголемувања преку нови набавки		8.146		4.688			12.834
зголемувања преку интерен развој							
зголемувања преку деловни комбинации							
(отуѓување и расходување)							
(отуѓувања преку деловни комбинации)							
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)							
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба							
<i>Состојба на 31 декември 2012</i>		120.623		63.971			184.594

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Акумулирана амортизација и оштетување					
Состојба на 1 јануари 2011	(53.357)		(30.824)		(84.181)
амортизација за годината	(5.561)		(14.925)		(20.486)
загуба поради оштетување во текот на годината					
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)					
(отуѓување и расходување)					
Состојба на 31 декември 2011	(58.918)		(45.749)		(104.667)
Состојба на 1 јануари 2012	(58.918)		(45.749)		(104.667)
амортизација за годината	(5.309)		(15.757)		(21.066)
загуба поради оштетување во текот на годината					
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)					
(отуѓување и расходување)					
Состојба на 31 декември 2012	(64.227)		(61.506)		(125.733)
Сегашна сметководствена вредност					
на 1 јануари 2011 (претходна година)	55.225		11.472		66.697
на 31 декември 2011 (претходна година)	53.559		13.534		67.093
на 31 декември 2012 (тековна година)	56.396		2.465		58.861

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

<i>во илјади денари</i>	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-

Нематеријалните вложувања на банката се состојат од софтвер и лиценци.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

29.Недвижности и опрема

А.Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2011	-	148.571	31.739	47.363	353.871	47.104	7.695	66.681	703.024
зголемувања	-	2.797	6.130	11.299	11.221	5.404	(554)	19.782	56.079
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	(10.210)	(10.147)	(3.956)	(6.601)	-	(4.752)	(35.666)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	(5.866)	-	-	-	(5.866)
Состојба на 31 декември 2011	-	151.368	27.659	48.515	355.270	45.907	7.141	81.711	717.571
Состојба на 1 јануари 2012	-	151.368	27.659	48.515	355.270	45.907	7.141	81.711	717.571
зголемувања	-	3.774	2.009	4.429	12.039	5.476	578	6.148	34.453
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	(5.300)	(6.259)	(37.995)	(4.591)	-	(24)	(54.169)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 (тековна година)	-	155.142	24.368	46.685	329.314	46.792	7.719	87.835	697.855

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Акумулирана амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2011	-	8.571	23.634	27.094	192.396	21.840	-	33.674	307.209
амортизација за годината	-	3.748	4.788	4.498	34.040	7.141	-	7.898	62.113
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(9.445)	(7.066)	(3.189)	(4.108)	-	(2.888)	(26.696)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	12.319	18.977	24.526	223.247	24.873	-	38.684	342.626
Состојба на 1 јануари 2012 (тековна година)	-	12.319	18.977	24.526	(223.247)	24.873	-	38.684	342.626
амортизација за годината	-	3.831	3.796	4.769	29.516	6.346	-	9.684	57.942
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(5.300)	(4.552)	(28.270)	(3.604)	-	(24)	(41.750)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	-	16.150	17.473	24.743	224.493	27.615	-	48.344	358.818

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2011	-	140.000	8.105	20.269	161.475	25.264	7.695	33.007	395.815
на 31 декември 2011	-	139.049	8.682	23.989	132.023	21.034	7.141	43.027	374.945
на 31 декември 2012	-	138.992	6.895	21.942	104.821	19.177	7.719	39.491	339.037

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земено под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2012 година Банката нема заложен имот како колатерал (2011: нема).

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1. Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	309
	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

30.2. Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	Тековна година 2012			Претходна година 2011		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Непризнаени одложени даночни средства

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Даночни загуби	-
Даночни кредити	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

<i>во илјади денари</i>	Состојба на 01.јан	билансот на успех	капиталот	Состојба на 31 декември
2011				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	350	(350)	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	(338)	-	338	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	12	(350)	338	

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)*

	2012			
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

Согласно важечкиот начин на оданочување во Законот за данокот на добивка, кој ја исклучува сметководствената бруто добивка од даночната основа доколку истата не се распределува за дивиденди или други исплати, банката ги депризна одложените даночни средства признаени во претходните периоди.

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б. Група за отуѓување

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)****В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување***

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

32. Обврски за тргување

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>		
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>			
Тековна година 2012		Претходна година 2011	
сегашна сметководстве на вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководств вена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>			
Останати финансиски обврски	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

34.Депозити

34.1.Депозити на банки

	<i>во илјади денари</i>			
	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	333	-	1.453	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
-домашни банки	-	-	-	-
-странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	333	-	1.453	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

34.2 Депозити на други комитенти

	<i>во илјади денари</i>			
	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	1.625.590	-	1.247.287	-
Депозити по видување	29.616	-	13.349	-
Орочени депозити	140.402	215.336	215.219	157.147
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	2.612	4.864	4.021	2.922
	1.798.220	220.200	1.479.876	160.069
Држава				
Тековни сметки	2.384	-	2.933	-
Депозити по видување	6	-	20	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски по основ на камати за депозити	-	-	-	-
	2.390	-	2.953	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	5.987	-	29.492	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	20.173	4.741	10.485	6.541
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	402	-	89	-
	26.562	4.741	40.066	6.541
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	36.363	-	1.266	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	279.303	-	309.304
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	1.443	-	1.535
	36.363	280.746	1.266	310.839
Домаќинства				
Тековни сметки	965.096	-	1.079.956	-
Депозити по видување	1.041.192	-	771.145	-
Орочени депозити	3.098.312	1.636.682	3.225.641	1.524.621
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	48.916	31.728	53.767	23.510
	5.153.516	1.668.410	5.130.509	1.548.131

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

34.2 Депозити на други комитенти (продолжение)

<i>во илјади денари</i>				
	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	121.241	-	122.171	-
Депозити по видување	20.038	-	6.919	-
Орочени депозити	74.152	8.504	91.894	29.921
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	755	201	1.826	317
	216.186	8.705	222.810	30.238
Тековна достасаност	-	-	797.139	(797.139)
Вкупно депозити на други комитенти	7.233.237	2.182.802	7.674.619	1.258.679

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***35. Издадени должнички хартии од вредност**

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

36. Обврски по кредити

A. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

<i>во илјади денари</i>					
Тековна година		2012	Претходна година 2011		
		краткорочни	долгорочни	Краткорочни	долгорочни
1	Банки				
1a	резиденти				
	Обврски по кредити	-	2.173.793	-	1.360.211
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	4.464	-	2.770
1б	нерезиденти	-	-	-	-
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
2	Нефинансиски друштва				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
3	Држава				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
4	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
5	Финансиски друштва, освен банки				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
6	Нерезиденти, освен банки				
6a	Нефинансиски друштва				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	9.256
6б	Држава				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
6ц	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
6д	Финансиски друштва, освен банки				
	Обврски по кредити	-	1.204.692	-	1.115.523
	Репо-трансакции	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	1.875	-	1.794
6е	Домаќинства				
	Обврски по кредити	-	-	-	-
	Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
	Тековна достасаност	1.083.203	(1.083.203)	864.225	(864.225)
	Вкупно обврски по кредити	1.083.203	2.301.621	864.225	1.625.329

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Б.Обврски по кредити според кредитодавателот**

	<i>во илјади денари</i>			
	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
Македонска банка за поддршка	-	2.178.258	-	1.362.981
		2.178.258		1.362.981
<i>странски извори:</i>				
Европски фонд за Југоисточна европа	-	277.522	-	206.521
Совет на европска развојна банка	-	501.929	-	483.894
ПроКредит Холдинг	-	-	-	9.256
ASN - Novis Fonds	-	-	-	-
KFW	-	430.576	-	426.902
Европска Банка за обнова и развој	-	(3.195)	-	-
Европска Инвестициона Банка	-	(266)	-	-
		1.206.566		1.126.573
Тековна достасаност	1.083.203	(1.083.203)	864.225	(864.225)
Вкупно обврски по кредити	1.083.203	2.301.621	864.225	1.625.329

Белешката обврските по кредити се состои од обврски по кредити кон неколку кредитори и тоа :

- **Обврски кон Европскиот фонд за Југоисточна Европа :**

- 1.Кредитната линија од 2.500.000 ЕУР одобрена на 28.10.2011 со датум на достасување 15.06.2015 со варијабилна каматна стапка од 6 месечен еурибор плус 3% маргина.
- 2.Синтетичка денарска кредитна линија од 2.500.000 ЕУР одобрена на 31.03.2012 со датум на достасување 15.06.2016 со варијабилна каматна стапка од 28-дневни благајнички записи плус 0,71% годишно плус 3% маргина.

- **Обврски кон советот на Европска развојна Банка:**

- 1.Кредитна линија од 5.000.000 ЕУР одобрена на 28.07.2008 со датум на достасување 28.07.2015 со варијабилна каматна стапка од 3 месечен еурибор плус 0.31% маргина.
- 2.Кредитната линија од 7.000.000 ЕУР одобрена на 30.09.2009 со датум на достасување 30.09.2016 со варијабилна каматна стапка од 3 месечен еурибор плус 0.87% маргина.
- 3.Кредитна линија од 2.000.000 ЕУР одобрена на 16.07.2012 со датум на достасување 16.07.2019 со фиксна каматна стапка од 1,77%.

- **Обврски кон Германската развојна банка –KFW:**

- 1.Кредитната линија од 5.000.000 ЕУР одобрена на 04.03.2011 со датум на достасување 30.12.2017 со фиксна каматна стапка од 3.20%.
- 2.Кредитната линија од 2.000.000 ЕУР одобрена на 01.02.2011 со датум на достасување 30.12.2017 со фиксна каматна стапка од 3.20%.

- **Обврски кон Македонска Банка за подршка на развојот :**

1. Кредитната линија од 1.000.961 ЕУР одобрена на 19.06.2009 со датум на достасување 30.03.2012 со варијабилна каматна стапка од 3 месечен еурибор плус 1% маргина.
2. Кредитната линија од 4.500.000 ЕУР одобрена на 05.04.2011 со датум на достасување 30.03.2015 со варијабилна каматна стапка од 3 месечен еурибор плус 1% маргина.
3. Кредитната линија од 3.000.000 ЕУР одобрена на 10.04.2012 со датум на достасување 31.03.2016 со варијабилна каматна стапка од 3 месечен еурибор плус 1% маргина.
4. Кредитна линија за подршка на мали и средни претпријатија од МБПР на вкупен одобрен износ од 4.510.875 ЕУР. Станува збор за 75 кредит со фиксна каматна стапка од 5%.
5. Кредитна линија со средства од земјоделкиот кредитен дисконтен фонд на МБПР на вкупен одобрен износ од 4.582.868 ЕУР. Станува збор за 156 кредити со фиксна каматна стапка од 0.5%.
6. Кредитна линија со средства од посебен кредитен фонд на МБПР на вкупен одобрен износ од 357.000 ЕУР. Станува збор за 5 кредити со фиксна каматна стапка од 3%.
7. Кредити добиени од МБПР финансирани преку ЕИБ на вкупен одобрен износ 24.332.738 ЕУР. Станува збор за 150 кредити со фиксна каматна стапка од 1%.

Договор за залог е склучен помеѓу Прокредит Банка како залогодавач и Македонска Банка за поддршка на развој и унапредување како доверител. Обврска на Банката е побарувањата со кои Банката се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на МБПР.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Прокредит Банка кон МБПР, МБПР би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Прокредит Банка од побарувањата кои Банка ги има кон своите клиенти.

Банката има склучено договори за кредит и со следните кредитори :

- Европска Инвестициона Банка за кредитна линија на износ од 10.000.000 Еур склучен 07.06.2011 година,
- Европска Банка за обнова и развој за синтетичка денарска кредитна линија на износ од 5.000.000 Еур склучен на 03.04.2012 година, за кои уште нема искористено средства.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

37. Субординирани обврски

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Обврски по субординирани депозити</i>	
Обврски врз основа на камати	-
-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>	
ПроКредит Холдинг _хибриден капитал	184.500
ПроКредит Холдинг	338.250
SNS Institutional Microfinance Fund II	244.453
Обврски врз основа на камати	28.059
795.262	794.710
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>	
Обврски врз основа на камати	-
-	-
Откупливи приоритетни акции	
Вкупно субординирани обврски	795.262
	794.710

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Субординираните обврски од ПроКредит Холдинг АГ & Ко.КГаА во вкупен износ од 5.500.000 ЕУР се состојат од:

- субординиран кредит во износ од 2.500.000 ЕУР со каматна стапка од 7,49263% и рок на доспевање од 15 години; (датум на одобрување 24.09.2007; датум на доспевање 23.09.2022)

- субординиран кредит во износ од 2.500.000 ЕУР со каматна стапка од 8,45789% и рок на доспевање од 15 години; (датум на одобрување 27.12.2006; датум на доспевање 27.12.2021)

- субординиран кредит во износ од 500.000 ЕУР со каматна стапка од 11,62105% со рок на доспевање од 10 години; (датум на одобрување 30.06.2008; датум на доспевање 29.06.2018)

Субординираниот долг од SNS Institutional Microfinance Fund II е во износ од 4.000.000 ЕУР со каматна стапка од 10,47 % и рок на доспевање од 8 години; (датум на одобрување 30.10.2009; датум на доспевање 25.10.2017)

Банката исто така има обврски по основ на хибриден капитал. Хибридниот капитал од ПроКредит Холдинг АГ & Ко.КГаА е одобрен во вкупен износ од 3.000.000 ЕУР со каматна стапка од 8,38632% (датум на одобрување 29.09.2008).

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

38.Посебна резерва и резервирања

<i>Во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2011	4.422	-	4.596	-	-	-	9.018
- дополнителни резервирања во текот на годината	1.888	60	4.541	-	-	-	6.489
- (искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на резервирањата во текот на годината)	(592)	-	(6.987)	-	-	-	(7.579)
Состојба на 31 декември 2011	5.718	60	2.150	-	-	-	7.928
Состојба на 1 јануари 2012	5.718	60	2.150	-	-	-	7.928
- дополнителни резервирања во текот на годината	2.786	60	4	-	-	-	2.850
- (искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на резервирањата во текот на годината)	(75)	(60)	(1.132)	-	-	-	(1.267)
Состојба на 31 декември 2012	8.429	60	1.022	-	-	-	9.511

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***39. Останати обврски**

<i>во илјади денари</i>		
Тековна година 2012	Претходна година 2011	
Обврски кон добавувачите	18.799	17.440
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	3	1
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	5.014	6.483
Краткорочни обврски кон вработените	930	1.356
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато	1.287	2.353
- Обврски по заостанати плаќања по наплати од странство	50.495	20.148
- Обврски по уплати за оснивачки влогови	328	6.151
Вкупно останати обврски	76.856	53.932

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

40 .Запишан капитал

А.Запишан капитал

во МКД		број на издадени акции				во илјади денари	
Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
обични акции	неоткупливи приоритетни акции	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Состојба на 1 јануари - целосно платени	0,307	2.000.000	2.000.000			(613.712)	(613.712)
Запишани акции во текот на годината	0,308	357.351				(109.913)	
Реализација на опциите на акции							
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција							
Останати промени во текот на годината						(74.633)	
Состојба на 31 декември - целосно платени	0,339	2.357.351	2.000.000			(798.258)	(613.712)

Запишаниот капитал на банката се состои од 2.357.351 обични акции. Номиналниот износ на секоја акција е 5 ЕУР. Новата емисија на акции во вкупна вредност од 3.000.000 ЕУР беа во целост уплатени од страна на акционерите во март 2012 година. Од новата емисија на акции, Прокредит Холдинг АГ & Ко.КГаА откупи 87,5%, а Европска Банка за обнова и развој 12,5% со што не се смени соодносот во однос на учеството на акционерите во основната главнина на банката.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Дивиденди

Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	6.336	-

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Дивиденда по обична акција	0,003	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

В . Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Име на акционерот	<i>во илјади денари</i>		<i>во %</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011	Тековна година 2012	Претходна година 2011
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Прокредит Холдинг	698.476	536.998	87,50%	87,50%
Европска Банка за Обнова и Развој	99.782	76.714	12.50%	12,50%
Вкупно:	798.258	613.712	100.00%	100,00%

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***41. Заработка по акција****A. Основна заработка по акција**

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>	
Нето-добивка за годината	71.628
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	(10.744)
-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	60.884

<i>број на акции</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>	
2.000.000	
Издадени обични акции на 1 јануари	2.000.000
357.351	
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	2.000.000
2.357.351	
Основна заработка по акција (во денари)	
68	30

Износите на основна заработка по акција се искажани во финансискиот извештај во апсолутни износи.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б. Разводната заработка по акција

<i>во илјади денари</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</i>	
160.309	71.628
<i>Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поделно)</i>	
-	-
(24.046)	(10.744)
15.737	15.350
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	
152.000	76.234

<i>број на акции</i>	
Тековна година 2012	Претходна година 2011
<i>Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)</i>	
2.000.000	
357.351	2.000.000
<i>Издадени обични акции на 1 јануари</i>	
600.000	601.026
<i>Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции</i>	
2.957.351	2.601.026
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	
51	29
Разводната заработка по акција (во денари)	

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***42. Потенцијални и превземени обврски**

а) Потенцијални обврски

Следната табела ги прикажува договорните износи на потенцијалните обврски на Банката.

42.1. Потенцијални обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Платежни гаранции		
во денари	145.793	101.229
во странска валута	354.630	288.879
во денари со валутна клаузула	50.912	34.212
Чинидбени гаранции		
во денари	228.660	141.802
во странска валута	16.776	9.735
во денари со валутна клаузула	42.653	1.956
Акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	41.223	41.658
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	808.872	625.578
Неискористени лимити на кредитни картички	23.841	22.669
Преземени обврски по кредитни картички и неискористени кредитни лимити	-	-
Преземени обврски за кредитирање	-	-
Останати непокриени потенцијални обврски	303.364	144.653
Издадени покриени гаранции	33.038	22.333
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	2.049.762	1.434.704
(Посебна резерва)	(8.429)	(5.717)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	2.041.333	1.428.987

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период. Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови. Сите потенцијалните обврски на Банката се неотповикливи.

Гаранцијата е потенцијална обврска на банката да плати во име на клиентот во случај клиентот (налогодавачот) да не ја исполни обврската наведена во гаранцијата. Ризикот на банката да плати по основ на гаранцијата е ограничен за времетраењето на банкарската гаранција. Потенцијалната обврска на банката да плати е обезбедена со соодветен колатерал во зависност од типот на гаранцијата, бизнисот, износот, рокот и кредитната анализа. Временскиот распоред за потенцијално плаќање по основ на гаранција зависи од исполнувањето или неисполнувањето на обврските од налогодавачот. Просечната рочност за гаранциите е генерално детерминирана од бизнис релациите и типот на гаранцијата, така да за платежните гаранции рочноста се движи во интервал од 6 – 12 месеци, за тендерските 2 - 4 месеци и за чинидбените 1 година. Сите превземени обврски по основ на гаранциите и акредитиви се неотповикливи, а во некој случај условени со приложување на дополнителна документација за активирање на плаќањето.

Во однос на неискористени лимити на кредитни картички неизвесноста на одливите е лимитирана на рокот на важење на кредитните картички, кој е моментално две години т.е средствата да се на располагање на клиентот, а истите да не бидат искористени од неговата страна. Спред природата на овој тип на потенцијална обврска, износот на одливот е лимитиран со одобриениот лимит на користење на клиентот што ја намалува неизвесноста во поглед на износот на одливот, од друга страна, според природата на кредитните картички кои се одобруваат врз основа на барање од клиентот временскиот распоред на секој од одливите е очекуван да биде на дневна основа.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***42.2. Потенцијални средства**

	<i>Во илјади денари</i>	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:		
Прокредит Холдинг Германија	-	615.050
Советот на Европска развојна Банка	123.000	615.050
Европска Инвестициона Банка	615.000	-
Европска Банка за обнова и развој	307.500	-
Европскиот фонд за Југоисточна Европа	-	153.763
		-
Вкупно потенцијални средства	1.045.500	1.383.863

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

43.Работи во име и за сметка на трети лица

<i>во илјади денари</i>						
	Тековна година 2012			Претходна година 2011		
	средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	233.085	(233.085)	-	197.422	(197.422)	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	233.085	(233.085)	-	197.422	(197.422)	-

Банката управува со средства во име и за сметка на трети лица (физички и правни лица) кои ги вложува во државни записи и државни обврзници. Средствата не се во сопственост на банката и не се прикажани во билансот на состојба. Банката не е изложена на кредитен ризик поврзан со овие вложување поради тоа што не гарантира за нив. Меѓутоа банката има доверителска должност соодветно да управува и да ги вложува паричните средства на клиентот.

За своите услуги банката наплатува провизија која ја признава како приход во билансот на успех. Приходот и трошоците од средства вложени во име и за сметка на други се пресметуваат на посебна сметка за секој фонд и се исклучени од финансиските извештаи бидејќи не се во сопственост на банката.

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзаните страни

А. Биланс на состојба

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2012						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	14.406	14.406
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	1.866	-	1.866
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	39	50.801	50.840
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(23)	(244)	(267)
Останати средства	202	-	-	-	6.083	6.285
Вкупно	202	-	-	1.882	71.046	73.130
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	2.633	99.555	102.188
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	539.791	-	-	-	-	539.791
Останати обврски	1.348	-	-	-	1.840	3.188
Вкупно	541.139	-	-	2.633	101.395	645.167
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	156	724.885	725.041
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	156	724.885	725.041
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2011						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	7.633	7.633
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	2.180	-	2.180
потрошувачки кредити	-	-	-	311	-	311
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	63	50.760	50.823
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(35)	(323)	(358)
Останати средства	146	-	-	-	6.495	6.641
Вкупно	146	-	-	2.519	64.565	67.230
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	178	-	-	2.459	73.208	75.845
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	9.256	-	-	-	-	9.256
Субординирани обврски	539.307	-	-	-	-	539.307
Останати обврски	-	-	-	-	1.552	1.552
Вкупно	548.741	-	-	2.459	74.760	625.960
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	143	615.050	615.193
Вкупно	-	-	-	143	615.050	615.193
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари

2012

Приходи

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	176	3.753	3.929
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	10	176	186
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	507	-	-	-	-	507
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	507	-	-	186	3.929	4.622

Расходи

Расходи за камата	56.241	-	-	78	145	56.464
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	23	244	267
Останати расходи	27.311	-	-	-	44.607	71.918
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	83.552	-	-	101	44.996	128.649

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

*во илјади денари***2011****Приходи**

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	189	3.742	3.931
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	7	176	183
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	580	-	-	-	-	580
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	580			196	3.918	4.694

Расходи

Расходи за камата	66.631	-	-	74	79	66.784
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	35	323	358
Останати расходи	32.467	-	-	-	43.441	75.908
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	99.098			109	43.843	143.050

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***В.Надомести на раководниот кадар на банката**

<i>во илјади денари</i>		
Тековна година 2012	Претходна година 2011	
Краткорочни користи за вработените	9.217	8.555
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	9.217	8.555

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***45.Наеми****А . Наемодавател****А.1.Побарувања по финансиски наеми**

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2012	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

А.2.Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2012	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Состојба на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	-	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Б.Наемател

Б.1.Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2012	63		63	
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	63	-	63	-
Состојба на 31 декември 2011	164		164	
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	164	-	164	-

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	16.081	16.081
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	(1.385)	(1.385)
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	14.696	14.696
Состојба на 1 јануари 2012	-	-	-	-	-	14.696	14.696
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	14.696	14.696

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	(11.827)	(11.827)
амортизација за годината	-	-	-	-	-	(863)	(863)
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	1.035	1.035
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	(11.655)	(11.655)
Состојба на 1 јануари 2012	-	-	-	-	-	(11.655)	(11.655)
амортизација за годината	-	-	-	-	-	(146)	(146)
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012						(11.801)	(11.801)
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2011	-	-	-	-	-	4.254	4.254
на 31 декември 2011	-	-	-	-	-	3.041	3.041
на 31 декември 2012	-	-	-	-	-	2.895	2.895

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Б2. Обврски по неотповикливи оперативни наеми**

Вкупниот износ од обврски по неотповикливи оперативни наеми произлегува од закуп на деловен простор за извршување на основната дејност на банката.

	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2012				
	278.464	56.948	157.241	64.275
Вкупно	278.464	56.948	157.241	64.275
Состојба на 31 декември 2011	316.988	54.860	176.082	86.046
Вкупно	316.988	54.860	176.082	86.046

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не поинаку назначено)

46.Плаќања врз основа на акции

	во илјади денари	
	Тековна година 2012	Претходна година 2011
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	Тековна година 2012		Претходна година 2011	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината:				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции соистечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на 24 април 2013 година и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката:


Г-ѓа Јованка Јолеска-
Поповска
Генерален директор



Г-ѓа Емилија Спировска
Член на Управен одбор



Г-ѓа Валентина Трајчева
Никовска
Член на Управен одбор



**ЦЕНТРАЛНА УПРАВА
СКОПЈЕ – ЦЕНТРАЛНА УПРАВА**
бул. Јане Сандански, 109а
тел. +389 2 321 99 00
факс +389 2 321 99 01
info@procreditbank.com.mk

Експозитури во Скопје
Скопје 1
бул. Партизански одреди, 1
тел. +389 2 321 99 50
факс +389 2 321 99 51
infosk1@procreditbank.com.mk

Аеродром
бул. Јане Сандански, 109а
тел. +389 2 32 19 925
факс +389 2 32 19 925
infosk14@procreditbank.com.mk

Карпош
Бул. Партизански одреди, 80а
тел. +389 2 30 88 936
факс +389 2 30 88 931
infosk4@procreditbank.com.mk

Центар
Никола Вапцаров, 15
тел. +389 2 32 43 840
факс. +389 2 32 43 841
infosk5@procreditbank.com.mk

Бутел
Бутелска, 22а
тел. +389 2 26 03 380
факс +389 2 26 03 381
infosk6@procreditbank.com.mk

Капиштец
Експозитура и Регионален бизнис центар
Jurij Gagarin, 17
тел. +389 2 30 97 500
факс. +389 2 30 97 501
infosk8@procreditbank.com.mk

Маџари
Жан Жорес, 1а
тел. +389 2 25 32 720
факс. +389 2 25 32 721
infosk9@procreditbank.com.mk

Чаир
Џон Кенеди, 2
тел. +389 2 26 03 335
факс. +389 2 26 03 336
infosk10@procreditbank.com.mk

Хром
Исаија Мацовски, 42
тел. +389 2 20 48 983
факс +389 2 20 48 982
infosk11@procreditbank.com.mk

Кисела Вода
Иван Козаров, 53
тел. +389 2 27 273 00
факс +389 2 27 273 01
infosk12@procreditbank.com.mk

ГТЦ
тел. +389 2 55 11 970
факс +389 2 55 11 926
infosk16@procreditbank.com.mk

Визбегово
Качанички пат бб
тел. +389 2 55 11 927
infosk15@procreditbank.com.mk

Ново Лисиче
Бул. Видоје Смилевски Бато, 3
тел. +389 2 24 03 602
факс +389 2 24 03 613
infosk2@procreditbank.com.mk

**Експозитури во регионот
Битола**

Експозитура и Регионален бизнис центар
Партизанска, 110
тел. +389 47 208 950
факс +389 47 208 951
infobt2@procreditbank.com.mk

Битола - Нова Битола
Добривоје Радосављевиќ, 10а
тел. +389 47 207 280
факс. +389 47 207 281
infobt@procreditbank.com.mk

Гостивар
Гоце Делчев, 80
тел. +389 42 219 010
факс +389 42 219 011
infoغو@procreditbank.com.mk

Кавадарци
Лаано Мударов, 64
тел. +389 43 421 500
факс. +389 43 421 501
infokv@procreditbank

Кочани
Маршал Тито, 34
тел. +389 33 279 140
факс. +389 33 279 141
infoko@procreditbank.com.mk

Куманово 1

III Мак. Ударна бригада, 56
тел. +389 31 475 180
факс +389 31 475 181
infoku@procreditbank.com.mk

Куманово - Центар

Гоце Делчев, 50
тел. +389 31 475 850
факс.+389 31 475 851
infoku3@procreditbank.com.mk

Охрид

Туристичка, 6б
тел.+389 46 279 690
факс +389 46 279 691
infooh2@procreditbank.com.mk

Прилеп

Гоце Делчев, 6б
тел. +389 48 400 160
факс +389 48 400 161
infopp@procreditbank.com.mk

Штип

Тошо Арсов, 4б
тел. +389 32 223 800
факс +389 32 223 801
infost@procreditbank.com.mk

Струга

Маршал Тито, 6б
тел.. +389 46 785 070
факс +389 46 785 071
infosg@procreditbank.com.mk

Струмица**Експозитура и Регионален бизнис центар**

Благој Јанков Мучето, 1
тел. +389 34 334 410
факс +389 34 334 411
infosr@procreditbank.com.mk

Тетово Центар

Методија Андонов Ченто, 1
тел. +389 44 356 730
факс +389 44 356 731
infote@procreditbank.com.mk

Велес

Солунска, 2а
тел.. +389 43 215 400
факс.+389 43 215 401
infove@procreditbank.com.mk



